



ProCredit Bank

**ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ**

2024



ProCredit Bank



За ПроКредит Банка

Мисија на банката

ПроКредит банка е германска развојно ориентирана банка со присуство во Источна и Југоисточна Европа, посветена на поддржување микро, мали и средни претпријатија (ММСП) и физички лица, како и на поттикнување економски раст и одржлив развој.

Ние се залагаме на клиентите да им овозможиме исклучителни услуги коишто одат многу подалеку од понуда на финансиски производи. Нашата цел е да изградиме цврсти и трајни партнерства со нашите клиенти така што ќе им обезбедиме персонализирани совети и постојана поддршка во секоја фаза од нивното финансиско патување.

Сè што правиме се раководи од нашите основни принципи:

- Одвојуваме време за темелно да ги разбереме уникатните потреби на нашите клиенти, спроведувајќи здрава финансиска анализа за да ја унапредиме нивната долгорочна финансиска стабилност.
- Даваме приоритет на транспарентноста во сите интеракции со клиентите, обезбедувајќи јасност и доверба во нашите финансиски услуги и производи.
- Поддржуваме одговорни практики на кредитирање со кои промовираме финансиска инклузија и се грижиме да ги заштитиме нашите клиенти од презадолженост.
- Се фокусираме да оставиме позитивно социјално, економско и еколошко влијание со проактивен пристап кон нашите клиенти, преку промовирање одржливи практики и поддршка на нивната транзиција кон еколошко одговорно работење.

Веруваме дека ММСП се неопходни двигатели на економско-социјалниот напредок. Поддржувајќи ги низ нивниот економски циклус, нашата цел е да негуваме одржлив развој и да ја поттикнеме зелената трансформација. Нудејќи достапни инструменти за штедење, услуги за дигитално банкарство и сеопфатен асортиман на финансиски производи, имаме за цел да негуваме култура на штедење и финансиска одговорност кај сите наши клиенти, вклучувајќи ги и физичките лица.

Нашите акционери бараат одржливи, долгорочни приноси, усогласени со нашата непоколеблива заложба за етички банкарски практики и позитивно општествено влијание.

Интензивно инвестираме во обука и усовршување на нашиот персонал за да поттикнеме отворена, професионална и ефикасна работна средина. Ова ни овозможува да им обезбедиме пријателска, информирана и ефективна услуга на нашите клиенти.

Деловна етика на банката

Дел од мисијата на ПроКредит групацијата е утврдување стандарди во финансиските сектори во кои работиме. Целта е да придонесеме не само во поглед на целните групи коишто ги опслужуваме и на квалитетот на финансиските услуги коишто ги обезбедуваме, туку да придонесеме и во поглед на деловната етика. Нашите корпоративни вредности играат клучна улога во оваа насока.

Дефиниравме шест суштински принципи на кои се потпира работата на ПроКредит институциите:

Транспарентност: Ние им нудиме транспарентни информации, како на нашите клиенти, така и на пошироката јавност и на нашите вработени. На пример, се грижиме клиентите целосно да ги разберат условите од договорите што ги склучуваат со нас и се ангажираме во финансиското образование со цел да ја зголемиме свесноста на јавноста за опасностите од нетранспарентните финансиски понуди.

Култура на отворена комуникација: Отворени сме, фер и конструктивни во меѓусебната комуникација, а конфликтите на работа ги решаваме професионално, преку соработка, со цел да се изнајде решение.

Општествена одговорност и толеранција: На нашите клиенти им даваме разумни совети, базирани на цврста основа. Пред да им понудиме кредити на нашите клиенти, ја оценуваме нивната економска и финансиска состојба, како и нивниот бизнис-потенцијал и капацитетот за отплаќање со цел да одбегнеме нивна презадолженост и им овозможуваме соодветни финансиски услуги.

Високо професионални стандарди: Нашите вработени преземаат лична одговорност за квалитетот на својата работа и секогаш се стремат професионално да се усовршуваат.

Висок степен на личен интегритет и посветеност: Од сите вработени во ПроКредит групацијата се очекува целосна посветеност и чесно и искрено извршување на должностите.

Овие вредности го сочинуваат столбот на нашата корпоративна култура, за нив се дискутира и активно се применуваат во секојдневното работење. Покрај тоа, тие се рефлектираат и во кодексот на однесување на ПроКредит, којшто ги трансформира етичките принципи на Групацијата во практични насоки за сите вработени.





Управен одбор на банката

**Стевче
Кузмановски**
Член на Управен одбор

**Маја
Михајлова**
Член на Управен одбор

**Емилија
Спировска**
Член на Управен одбор

**Милан
Дамчевски**
Член на Управен одбор

Писмо од Управниот одбор на банката

Почитувани колеги, клиенти, соработници,

Бележиме уште една успешна година со постигнати одлични оперативни резултати. Ја потврдуваме нашата улога како стратешки партнер на бизнисот, банка од доверба за физички лица, прогресивна, иновативна банка која е посветена на заедницата, оддржливоста и социјалната одговорност. Денес, ПроКредит Банка е позиционирана како една од водечките финансиски институции во државата, системска значајна банка, со депозитно портфолио од 610 милиони евра, кредитно портфолио од 553 милиони евра, и пазарно учество од 11%.

Нашето меѓународно присуство со фокус во Балканскиот регион и Југоисточна Европа, ја прави ПроКредит банка лидер во регионот. Активно ги вмрежуваме нашите клиенти со цел поддршка и развој на бизнисот регионално и истовремено им го олеснуваме меѓународното работење со најповолни и најбрзи трансфери.

Водени од својата посветеност за поттикнување иновации и економски раст и развој преку поддршка на локалната заедница, во текот на 2024 година реализиравме стратешки иницијативи за поддршка на младите во бизнис, стартап заедницата, жените во бизнис и локалното претприемништво. Поттикнуваме нови и храбри идеи преку олеснет пристап до финансиски услуги, финансиска едукација и вмрежување.

Нашата цел е секогаш насочена кон најдобриот интерес на клиентите прилагодувајќи ги услугите и финансиските производи токму кон нивните индивидуални потреби.

Во 2024-та година ја проширивме и нашата мрежа со отворање на 5 нови модерни услужни единици во земјата, со цел да бидеме физички пристапни за сите клиенти, да понудиме поголема достапност на нашите производи и квалитетна советодавна услуга од нашите вработени. Денес, броиме вкупно 12 локации со филијали, услужни единици и 24/7 Зони.

Континуирано воведуваме нови и иновативни банкарски продукти за физички лица обезбедувајќи им сигурност, лесен пристап и флексибилност. Овозможивме отворање на сметка целосно дигитално преку OneID услугата, без потреба од физичка посета на услужен центар. Воведовме Дигитален банкарски асистент кој е достапен 24/7 за сите прашања и одговори и понудивме услуга за електронско потпишување на таблети. Со ова, се стремиме да ги доближиме клиентите до целосно дигитално банкарство. Дополнително, се позициониравме и кај младите, креирајќи уникатни производи прилагодени на нивниот животен стил.

Показател за довербата која што ја имаат клиентите во банката се позитивните резултати на секое поле – во 2024 бележиме 11,5% раст на бројот на активни бизнис клиенти и над 21% раст на бројот на физички лица, 40% раст на профитот, над 30 милиони евра или 5% раст на депозитите, како и раст на кредитното портфолио во вкупна вредност од 47 милиони евра или 9%. Дополнително, од особено голема важност е и ниското ниво на нефункционални кредити од 1,11% што е под просекот на банкарскиот сектор, како и 19% учество на Еко-портфолиото од вкупното кредитно портфолио, процент кој е видно поголем од просекот на банкарскиот сектор.

Сето ова е заслуга на нашите вработени кои се клучната движечка сила на ПроКредит Банка. Во 2024 имавме 59 нови вработувања и годината ја заокруживме со вкупно 259 вработени. Благодарни сме на тимот од посветени професионалци со високи етички вредности, вредни, упорни и со висок степен на одговорност и личен интегритет.

Продолжуваме со нашата мисија да обезбедиме достапни и оддржливи финансиски и нефинансиски услуги кои придонесуваат за развој на домашната економија, општеството и животната средина, нудејќи секогаш иновативни и практични решенија.

Со почит,

**Емилија
Спировска**
член на Управен одбор

**Маја
Михајлова**
член на Управен одбор

**Стевче
Кузмановски**
член на Управен одбор


**Милан
Дамчевски**
член на Управен одбор

Клучни информации за ПроКредит Банка

FitchRatings

ПроКредит банка е единствената банка на пазарот која поседува меѓународен кредитен рејтинг од агенцијата Fitch Rating и истиот е на највисоко ниво кое една компанија може да го има во рамки на Македонија.

SUPERVISED BY



BaFin

Работиме според најдобрите меѓународни банкарски практики и регулаторни стандарди во Германија, банкарски систем кој е докажано најстабилен во Европа. На консолидирано ниво, ПроКредит банките се под супервизија на BaFin – Германска федерална агенција за финансиска супервизија.

Кредитно Портфолио

553

МИЛИОНИ ЕВРА

вкупно
кредитно
портфолио

9%

пораст на вкупното кредитно портфолио
во однос на 2023 година

1,11%

Ниво на нефункционални кредити

19%

учество на Еко-портфолиото во вкупното кредитно
портфолио

83%

% на бизнис кредити за микро, мали и средни
претпријатија

ПроКредит Холдинг

ПроКредит групацијата е составена од развојно ориентирани комерцијални банки кои работат во Југоисточна и Источна Европа, Јужна Америка, како и банка во Германија. Единствениот акционер на ПроКредит банка АД Скопје е ПроКредит холдинг. ПроКредит холдинг е лоцирана во Франкфурт, Германија и е одговорна за стратегиско планирање и супервизија на банките во Групацијата. Главни акционери на ПроКредит холдинг се долунаведените меѓународни институции.



Zeitinger Invest GmbH е друштво со ограничена одговорност со седиште во Франкфурт, специјализирано во областа на консултантски услуги за финансиски институции. Компанијата е водечки акционер и стратегиски инвеститор во ПроКредит групацијата.



DOEN Participaties - Холандска фондација фокусирана на постигнување зелено и социјално креативно општество. „ДОЕН“ поддржува инспиративни иницијативи преку капитални инвестиции, субвенции и кредити.



KFW - Германска банка за развој, под супервизија на германската федерална влада. Банка која поддржува инвестиции во земјите во развој и поседува највисок кредитен ранг во согласност со Fitch Rating - AAA

Други акционери:



IFC International Finance Corporation
WORLD BANK GROUP




European Bank
for Reconstruction and Development



ПроКредит Групација

ПроКредит групацијата е составена од развојно ориентирани комерцијални банки кои работат во Југоисточна и Источна Европа, Јужна Америка, како и банка во Германија.



Годишен извештај МАС 2024

Биланс на состојба	ЕУР'ooo		МКД'ooo		Промена
	2024	2023	2024	2023	
Вкупни средства	845,490	805,315	51,993,412	49,522,816	4.99%
Бруто кредитно портфолио	555,391	507,027	34,153,752	31,179,611	9.54%
<i>Бизнис кредитно портфолио</i>	446,746	422,625	27,472,657	25,989,296	5.71%
<i>Портфолио во станбени кредити</i>	51,992	38,855	3,197,233	2,389,398	33.81%
<i>Останато портфолио</i>	56,653	45,547	3,483,862	2,800,917	24.38%
Резервации за кредитни загуби	8,874	12,266	545,682	754,298	-27.66%
Нето кредитно портфолио	546,517	494,761	33,608,070	30,425,314	10.46%
Депозити на клиенти	611,220	581,564	37,586,982	35,763,278	5.10%
Обврски кон банки и други финансиски институции (со исклучок на ПКХ)	124,394	132,342	7,649,635	8,138,394	-6.01%
Акционерски капитал	95,543	75,364	5,875,393	4,634,533	26.77%

Биланс на успех					
Приходи од работење	33,246	26,728	2,044,446	1,643,660	24.38%
Расходи од работење	17,695	15,579	1,088,138	958,056	13.58%
Добивка пред одданочување	15,551	11,149	956,308	685,604	39.48%
Нето добивка	13,986	10,014	860,053	615,829	39.66%

Основни коефициенти					
Коефициент оперативни расходи/приходи	51.85%	51.21%			
Поврат на капитал	16.37%	14.25%			
Адекватност на капитал	17.55%	15.56%			
Нефункционални кредити	1.11%	2.03%			

Статистика за работењето					
Број на клиенти	23,524	19,903			
<i>од коишто бизнис клиенти</i>	4,514	4,200			
Број на кредити во тековно кредитно портфолио	14,162	11,834			
Број на депозитни сметки	65,462	53,906			
Број на вработени	259	234			
Број на експозитури и службени единици	11	3			



ProCredit Bank

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

(во согласност со Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка („Службен весник на Р.М.“ 24/2018 , 113/2019 и 27/2025)



**Зона
24/7**



ProCredit Bank

Вовед

Овој извештај го претставува начинот на спроведување на корпоративното управување во рамките на ПроКредит банка АД Скопје, Република Северна Македонија и е изготвен за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Во него се прикажани управните органи на Банката, независноста на нивните членови и целокупната организациска структура на Банката која е поставена на начин кој спречува судир на интереси, во согласност со условите утврдени во Законот за банките и Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во Банката.

Во текот на 2024 година, Банката беше управувана преку статутарно утврдени органи со права и обврски кои се предвидени во Законот за банките, Законот за трговски друштва и Статутот на Банката

Врз основа на воспоставената корпоративната култура, доброто корпоративно управување е од суштинско значење за успешното функционирање на ПроКредит банка АД Скопје. Преку успешното корпоративно управување, ПроКредит банка АД Скопје се стреми да одржи стабилност, одговорност и успешност во своите рамки. Успешното корпоративно управување го покажува преку ефикасноста и квалитетот на воспоставените процеси, кои во исто време се поставени на начин на кој се зголемува одговорноста а се намалуваат ризиците. Процесите во банката се засноваат на процедури кои воспоставуваат однесување во рамките на банката кое се заснова на механизми кои спречуваат судир на интереси, овозможуваат децентрализација и контрола на процесот на донесување на одлуки а го одржуваат интегритетот и ја зголемуваат одговорноста на управувачката структура. Истовремено, успешното корпоративно управување им гарантира заштита на интересите на акционерите, а транспарентноста придонесува за изградба и зголемување на довербата на клиентите и јавноста кон Банката, што е еден од суштинските елементи за долгорочен успех и добра репутација на Банката.

Во овој поглед, Извештајот содржи опис на управната структура на Банката и на начинот на кој овие принципи се применуваат во практика со цел да се обезбеди стабилно корпоративно управување.

1. Акционерска структура на ПроКредит банка

ПроКредит холдинг АГ (ProCredit Holding AG) е единствениот акционер на ПроКредит банка АД Скопје со удел од 100 % или сопственик на 6.757.351 акција со номинална вредност од 5 евра по акција.

Акционерите на Банката имаат воспоставено управувачка структура во рамките на Банката во согласност со Законот за банките и со соодветните подзаконски акти.

2. Информации и податоци за составот и функционирањето на Надзорниот одбор, Управниот одбор и другите органи на Банката

2.1. Информации за бројот и составот на органите на банката

Заклучно со 31.12.2024 година Надзорниот одбор на ПроКредит Банка се состои од следните шест члена:

- Кристиан Едгардо Дагроса,
- Јованка Јолеска-Поповска,
- Ериола Биболи,
- Дрисс Нор,
- Каспар Бауман и
- Елена Наумовска

Во 2024 година врз основа на согласност од гувернерот на Народната банка на РСМ, госпоѓа Елена Наумовска беше преименувана за член на Надзорниот одбор на Банката за времетраење од 4 години. Госпоѓа Ериола Биболи беше именувана за член на Надзорниот одбор на Банката за период од 4 години при што бројот на членови на Надзорниот одбор се зголеми на 6 члена.

Господин Кристиан Едгардо Дагроса е претседател на Надзорниот одбор, господин Каспар Бауман и госпоѓа Елена Наумовска се независни членови на Надзорниот одбор на Банката.

Со датум 31.12.2024 година **Управниот одбор** на Банката се состоеше од следните 4 (четири) членови:

- Емилија Спировска - член на Управниот одбор
- Стевче Кузмановски - член на Управниот одбор
- Милан Дамчевски – член на Управниот одбор
- Маја Михајлова – член на Управниот одбор

Во 2024 година врз основа на согласноста од гувернерот на Народната банка на РСМ, госпоѓа Маја Михајлова беше именувана за член на Управниот одбор на Банката за времетраење од 2 години при што бројот на членови на Управниот одбор се зголеми на 4 члена. Господинот Милан Дамчевски и госпоѓа Емилија Спировска беа преименувани за членови на Управниот одбор, секој за времетраење од 4 години.

Сите членови на Управниот одбор се еднакво одговорни за работењето на Банката и обврските на Банката.

Одборот за управување со ризици на 31 декември 2024 година се состоеше од следните шест членови

- Емилија Спировска, член на Управниот одбор
- Стевче Кузмановски, член на Управниот одбор

- Милан Дамчевски, член на Управниот одбор
- Маја Михајлова, член на Управниот одбор
- Александра Богоевска, директор на Секторот за управување со ризици
- Ивана Дончовска, директор на Секторот за кредитен ризик.

Членовите на Одборот за управување со ризици се избираат од лицата со посебни права и одговорности вработени во банката и најмалку еден член е од членовите на Управниот одбор на Банката. Сите членови на Одборот за управување со ризици, покрај барањата утврдени со закон, имаат соодветно искуство во областа на финансиите и банкарството.

Во насока на управување со целокупниот ризичен профил на Банката, Одборот за управување со ризиците одржува состаноци насочени кон одреден тип на ризик/ци.

Одборот за управување со ризици ги врши и следниве должности:

- постојано го следи и оценува степенот на ризичност на Банката и го утврдува прифатливото ниво на изложеност на ризици со цел минимизирање на загубите од изложеност на Банката на ризик;
- воспоставува политики за управување со ризици и ја следи нивната примена и соодветно дава предлози за нивно ревидирање;
- ги следи прописите на Народната банка кои се однесуваат на управувањето со ризици и усогласеноста на Банката со овие прописи;
- врши проценка на системите за управување со ризик во Банката;
- утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со одделните видови ризици на кои е изложена Банката;
- ги анализира извештаите за изложеноста на Банката на ризик изработени од службите во Банката кои вршат проценка на ризиците и предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;
- ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна контрола во управувањето со ризици;
- го следи спроведувањето на интерните акти на Банката кои се однесуваат на идентификување, мерење или оцена, контрола или намалување и следење на одделните ризици;
- ги одредува и редовно ги ревидира лимитите на изложеност на одделни видови ризици;
- ги анализира ефектите од управувањето со ризици врз резултатите на Банката;
- ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со ризици, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;
- квартално го известува Надзорниот одбор за промените во ризичните позиции на Банката, промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз резултатите на Банката, како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите;
- ги разгледува трансакциите со лицата поврзани со Банката квартално за што доставува извештај до Надзорниот одбор најмалку еднаш квартално;

- ја оценува усогласеноста на цените на производите и услугите што ги нуди Банката со нивото на преземен ризик, во согласност со деловната политика и развојниот план на Банката;
- одобрува изложеност спрема лице од над 10 % до 20 % од сопствените средства на Банката;
- оценува дали системот на наградување ги има предвид профилот на ризик на Банката и нејзината солвентна, ликвидносна и профитабилна позиција

Одборот за управување со ризици се состанува најмалку еднаш неделно или почесто на барање од Надзорниот одбор или од најмалку два негови члена.

Одлуките кои се донесени од страна на Одборот за управување со ризици ќе се сметаат за валидни само во случај кога се донесени со просто мнозинство од вкупниот број членови на Одборот за управување со ризици. За одржаните состаноци се изготвуваат записници кои потпишани во електронска или во хартиена форма се чуваат по хронолошки редослед од страна на Секторот за управување со ризици.

Одборот за ревизија на Банката се состои од следните пет членови:

- Ериола Биболи
- Кристиан Едгардо Дагроса
- Јованка Јолеска-Поповска
- Крсто Несторов
- Благоја Хамамџиев

Госпоѓа Ериола Биболи е претседател на Одборот за ревизија, господин Крсто Несторов и господин Благоја Хамамџиев се независни членови од кои во согласност со барањата на Законот за банките, Крсто Несторов е овластен ревизор. Членовите се избираат за времетраење на нивниот мандат како членови на Надзорниот одбор на Банката, освен независните членови кои се избираат неопределен временски период, односно сите членови на Одборот за ревизија се избираат сè до назначување на нови членови.

Во 2024 година врз основа на согласноста од гувернерот на Народната банка на РСМ со која госпоѓа Ериола Биболи беше именувана за член на Надзорниот одбор на Банката, беше именувана и како член на Одборот за ревизија на местото на госпоѓа Елена Наумовска. Дополнително, на местото на господин Јордан Дамчевски како член на Одборот за ревизија беше именуван господин Благоја Хамамџиев.

Тројца од членовите на Одборот за ревизија се избираат од редот на членовите на Надзорниот одбор.

Одборот за ревизија ги врши следниве работи:

- ги разгледува финансиските извештаи на Банката и се грижи за точноста и транспарентноста на објавените финансиски информации за работењето на Банката во согласност со прописите за сметководство и меѓународните сметководствени стандарди;
- ги разгледува и оценува системите за внатрешна контрола;
- ја следи работата и ја оценува ефикасноста на Секторот за внатрешна ревизија;
- го следи процесот на ревизија на Банката и ја оценува работата на друштвото за ревизија;
- ги донесува сметководствените политики на Банката;
- ја следи усогласеноста на работењето на Банката со прописите што се однесуваат на

сметководствените стандарди и финансиските извештаи;

- одржува состаноци со Управниот одбор, Секторот за внатрешна ревизија и Друштвото за ревизија во врска со утврдените неусогласености со прописите и слабостите во работењето на Банката;
- ги разгледува извештаите на Одборот за управување со ризици;
- предлага назначување на друштво за ревизија и раскинување на склучен договор со друштво за ревизија;
- најмалку еднаш квартално го известува Надзорниот одбор на Банката за својата работа;
- најмалку еднаш годишно врши оценување на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно.

Одборот за ревизија поднесува полугодишен и годишен извештај за својата работа до Надзорниот одбор на Банката.

Во 2024 година Банката формираше одбор за ризици во рамките на Надзорниот одбор. Овој одбор е формиран во согласност со упатствата од ПроКредит Холдинг, со цел да се создаде внимателен и вреден процес на управување со ризиците, со поделени одговорности во идентификување и следење на ризиците до ниво на Надзорен одбор. Одборот за ризици при Надзорниот одбор има три члена, избрани од редот на членовите на Надзорниот одбор

2.2. Постапка за именување и разрешување на членови и нивните квалификации

Постапката за именување и разрешување на членови и нивните квалификации се заснова на критериуми кои се релевантни за оценување на квалификациите на членовите и други услови утврдени со Законот за банките и Статутот на Банката.

При именувањето на членовите на Надзорниот одбор, Генералното собрание на акционери на Банката посветува особено внимание за да утврди дека сите членови на ова тело ја поседуваат потребната стручна експертиза и искуство и, исто така, поседуваат лични квалитети потребни за успешно извршување на обврските и одговорностите за член на Надзорниот одбор.

Членовите на Управниот одбор, лицата со посебни права и одговорности, или нето-должниците на Банката не смеат, истовремено, да бидат и членови на Надзорниот одбор.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Генералното собрание на акционери за период од четири години, со право на повторен избор. Во 2024 година Надзорниот одбор се состоеше од шест членови, од кои двајца се независни членови на Надзорниот одбор.

Генералното собрание на акционери на Банката не може да ги назначи членовите на Надзорниот одбор без претходна согласност од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Надзорниот одбор ги именува членовите на Управниот одбор за период од 4 години, со право на повторен избор. Надзорниот одбор на Банката не може да назначи член на Управниот одбор без претходна согласност од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

При именувањето на членовите на Одборот за ревизија, Надзорниот одбор на Банката мора да утврди дека избраните лица ги исполнуваат следниве критериуми:

- Членовите мора да ја имаат потребната стручна експертиза и искуство и целосно да ја разбираат улогата на Одборот за ревизија и неговата област на одговорност во рамките на Банката;

- Членовите мора да бидат способни за независни одлуки и проценки и да пристапуваат кон нивната работа на непристрасен, објективен начин;
- Членовите мора да бидат добро запознати со работењето на Банката и нејзините производи и услуги;
- Членовите мора да ги разбираат ризиците на кои е изложена Банката;
- Членовите мора да бидат запознати со системите за внатрешна контрола на Банката и политиките за управување со ризик;
- Членовите мора да имаат добро познавање на сметководството и ревизијата.

2.3. Критериуми за независност за член на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија

Во согласност со Законот за банките, ПроКредит банка строго го почитува принципот на независност во однос на членувањето во органите на управување и процесот на донесување одлуки. Терминот „независен член“ како што е пропишано со Законот за банките и практиката во рамките на Банката значи:

- член што не е вработен или не е лице со посебни права и одговорности во Банката,
- член што не е акционер со квалификувано учество во Банката или не застапува акционер со квалификувано учество во Банката,
- член што не работи, односно во последните три години не работел во Друштвото за ревизија кое во тој период вршело ревизија на работењето на Банката,
- член што во последните три години, немал материјален интерес или деловен однос со Банката во вредност која просечно годишно надминува 3.000.000,00 денари.

2.4. Дефинирање на материјалниот интерес и деловните односи со Банката

Независните членови на Надзорниот одбор добиваат надоместок за извршување на нивните должности утврден со договор за нивно назначување и надоместок за патните трошоци поврзани со извршувањето на нивните должности.

2.5. Обврски и одговорности на членовите на Надзорниот и Управниот одбор

Обврските и одговорностите на членовите на Надзорниот и Управниот одбор детално се опишани во Законот за банките и Статутот на Банката.

Надзорниот одбор врши надзор на работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење на финансиски активности и го надгледува нивното спроведување.

Надзорниот одбор, исто така, ги врши и следниве работи:

- ја усвојува деловната политика и развојниот план на Банката и го следи нејзиното спроведување;
- подготвува нацрт-предлози за измени на Статутот;
- именува и разрешува членови на Управниот одбор на Банката;
- именува и разрешува членови на Одборот за ревизија;
- именува и разрешува членови на Одборот за управување со ризици;

- го одобрува финансискиот план на Банката;
- организира сектор за внатрешна ревизија;
- го одобрува годишниот план на секторот за внатрешна ревизија;
- ја одобрува политиката за сигурност на информативниот систем;
- ги одобрува политиките за управување со ризици на Банката;
- ја одобрува политиката за судир на интереси, во којашто се определени сите можни судири на интереси и се пропишани мерките и активностите за спречување на истите;
- ја одобрува политиката за наградување на вработените, во согласност со деловната политика, развојниот план, финансискиот план и политиката за судир на интереси на Банката;
- ја одобрува и спроведува политиката за начинот на именување, следење на работата и разрешување од должност на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор;
- најмалку еднаш годишно врши оценување на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и за тоа го известува Собранието на Банката;
- ги разгледува извештаите за работењето на Управниот одбор на Банката;
- ги разгледува извештаите на Одборот за ревизија;
- ги разгледува извештаите на Одборот за управување со ризици;
- ги разгледува извештаите на Секторот за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
- ги разгледува извештаите на службата за внатрешна ревизија;
- ја одобрува годишната сметка и финансиските извештаи на Банката;
- ги одобрува политиките што се применуваат во рамките на ПроКредит групацијата и утврдува дека овие политики се соодветни за Банката и во согласност со законите на Република Северна Македонија и стандардите на Народната банка;
- одлучува за основање, преместување, отворање и затворање на филијалите, подружниците, поврзаните субјекти и претставништвата;
- одобрува изложеност спрема субјекти од над 20 % од сопствените средства на Банката, со исклучок на изложеноста заснована на откуп на хартии од вредност издадени од Народната банка и Република Северна Македонија;
- одобрува трансакции со лица поврзани со Банката во износ од над 6.000.000,00 денари;
- го одобрува стекнувањето на капитални делови и купувањето на хартии од вредност, поголеми од 5 % од сопствените средства на банката, освен купување на хартии од вредност издадени од Народната банка и Република Северна Македонија;
- одлучува за издавање хартии од вредност, вклучувајќи и обврзници, освен акции;
- подготвува и доставува до Генералното собрание предлози за издавање на акции;
- го одобрува предлогот на Одборот за ревизија за именување на друштво за ревизија или препораката за прекинување на договорот со Друштвото за ревизија и е одговорен за обезбедување на соодветна ревизија;
- ги одобрува политиката и процедурите за вршење на внатрешна ревизија, врши надзор на соодветноста на процедурите и ефикасноста на работењето на Секторот за внатрешна ревизија;

- ги разгледува извештаите на супервизијата, други извештаи доставени од Народната банка, Управата за јавни приходи и други надлежни институции и предлага, односно презема мерки и активности за надминување на утврдените неусогласености и слабости во работењето на Банката;
- го одобрува годишниот извештај за работењето на Банката и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на Банката;
- го разгледува Извештајот на друштвото за ревизија и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на акционери;
- го одобрува етичкиот кодекс на Банката;
- го усвојува кодексот за корпоративно управување со кој се регулираат правилата за управување и надзор на Банката;
- одлучува за други прашања утврдени со закон.

Управниот одбор на банката е одговорен за законското работење на банката.

Управниот одбор на банката ги врши следниве работи:

- управува со работењето на Банката;
- ја застапува Банката;
- ги извршува одлуките на Собранието на акционери и на Надзорниот одбор на Банката, односно се грижи за нивното спроведување;
- покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на Банката;
- ги именува и разрешува лицата со посебни права и одговорности и ја усвојува и спроведува политиката за начинот на именување, следење на работата и разрешување од должност на лицата со посебни права и одговорности, освен членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризик, Одборот за ревизија и Управниот одбор;
- изготвува деловна политика и развоен план на Банката;
- изготвува финансиски план на Банката;
- ги спроведува политиките на ПроКредит групацијата и гарантира дека овие политики се соодветни за Банката и во согласност со законите на Република Северна Македонија и стандардите на Народната банка;
- изготвува политика за сигурност на информативниот систем на Банката;
- изготвува годишен извештај за работењето на банката и го доставува до Надзорниот одбор;
- одлучува за давање и земање на кредити/гаранции/гарантни шеми од страна на банката, издавање на гаранции и други средства за обезбедување и издавање, резервирање и стекнување на хартии од вредност во рамките на кредитниот биланс на банката, во согласност со законот и одлуките на Собранието на акционери и Надзорниот одбор, освен за зделките за кои според закон надлежноста е на Собранието или Надзорниот одбор;
- ги воспоставува и спроведува внатрешните процедури на Банката;

- изготвува етички кодекс на Банката;
- врши други задачи што му се доделуваат од страна на Надзорниот одбор.

Управниот одбор е исто така одговорен за:

- обезбедување на соодветни услови за работење на Банката во согласност со прописите;
- управување и следење на ризиците на кои е изложена Банката во работењето;
- постигнување и одржување на адекватно ниво на сопствени средства;
- функционирање на системот на внатрешна контрола во сите области на работењето на Банката;
- непречено работење на секторот за ревизија на Банката, односно утврдува дека секторот за внатрешна ревизија има пристап до потребната документација и до вработените во Банката со цел за непречено спроведување на нејзините активности;
- непречено работење на секторот за усогласеност на Банката со прописите, односно утврдува дека лицето, односно службата има пристап до документацијата и до вработените во Банката со цел непречено спроведување на овластувањата;
- водење на трговските и другите книги и деловната документација на Банката, изработка на финансиски и други извештаи во согласност со прописите за сметководство и сметководствените стандарди;
- навремено и точно финансиско известување;
- редовност и точност на извештаите што се доставуваат до Народната банка во согласност со законот и прописите донесени врз основа на закон;
- спроведување на мерките изречени од страна на гувернерот спрема Банката.

2.6. Функции на членовите на надзорниот одбор надвор од банката

Членовите на Надзорниот одбор треба да утврдат дека сите активности во кои се ангажирани надвор од Банката, без разлика дали добиваат надоместок за овие активности или не, не влијаат негативно врз нивната способност да ги извршуваат своите должности и не го загрозуваат јавниот имиџ на Банката.

Функциите на членовите на Надзорниот одбор на ПроКредит банка надвор од Банката се:

- Јованка Јолеска-Поповска (ПроКредит репортинг ДООЕЛ) – советник, аналитичар;
- Кристиан Едгардо Дагроса (ПроКредит холдинг АГ) - член на Управен одбор;
- Ериола Биболи (ПроКредит холдинг АГ) - член на Управен одбор;
- Дрис Нор (ДООЕН фондација) - извршен директор;
- Каспар Бауман (Цлармондиал АГ (Clarmondial AG), Weinrebenstrasse 20, 8708 Männedorf, Швајцарија) – менаџер
- Елена Наумовска - вонреден професор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Економски факултет - Скопје


3. Информации и податоци за организациската структура на банката

Повеќето сектори и одделенија кои ги спроведуваат активностите на Банката се организирани во сектори кои се под директен надзор на Управниот одбор. Организациската структура е воспоставена така што е во согласност со севкупната стратегија на Банката и со цел да се исполнат општите и специфичните цели во согласност со деловната политика на Банката.

Со воспоставената организациска структура на Банката точно се дефинирани надлежностите и линиите на одговорност, соработката и размената на информации при што постои јасна сегрегација помеѓу лицата и организациските единици надлежни за управување со ризиците од лицата и организациските единици надлежни за преземање на ризиците. Линијата на поделеност е на ниво на целата организациска структура вклучително и Управниот одбор.

Промените во организациската структура се презентираат на редовните седници на Надзорниот одбор од страна на членовите на Управниот одбор. Секоја промена во структурата е илустрирана како квалитативна мерка која влијае на ефикасноста и ефективноста на работењето на Банката. Надзорниот одбор ја одобрува организациската структура врз основа на презентацијата и проценката на влијанието врз работењето на Банката.

На 31 декември 2024 година шемата на организациската структура изгледаше на следниов начин:



Политиката за наградување содржи јасни и транспарентни правила и критериуми за определување на висината на вкупниот надоместок, а сè со цел за јасно определување во согласност со платната структура на Банката, каде што принципиелно вработените, вклучувајќи ги и членовите на Управниот одбор, лицата со посебни права и одговорности и останатите вработени во Банката, имаат фиксен надоместок. Во истоимената политика се дефинирани принципите како и критериумите за можноста за исплата на варијабилен надоместок, а тоа зависи од долгорочната успешност во извршувањето

на работните задачи, но, сепак, земајќи го предвид и преземеното ниво на ризик. На независните членови на Надзорниот одбор им припаѓа надоместок за учество и работа на седниците во висина која е одредена со договор за нивно назначување.

Во политиката за наградување се дефинирани принципите како и ситуациите кога може да се исплати дополнителен, варијабилен надоместок, а тоа зависи од долгорочната успешност во извршувањето на работните задачи, но, сепак, земајќи го предвид и преземеното ниво на ризик. Истиот принцип се применува и на останатите вработени. Комитетот за човечки ресурси е надлежен за спроведување на политиката за наградување на ПроКредит банка АД Скопје.

Во извештајната година на Управниот одбор се исплатени вкупно 32,9 милиони денари по основа на бруто-плати од кои сите се со фиксен надоместок.

На вкупно 28 лица со посебни права и одговорности исплатени им се вкупно 51,56 милиони денари за бруто-плати од кои 13,8 илјади денари претставуваат варијабилен надоместок.

На вкупно 292 лица вработени во Банката, исплатени им се вкупно 303,49 милиони денари за бруто-плати од кои 302,10 милиони денари претставуваат фиксен и 1,38 милиони денари се исплатени како варијабилен надоместок.

За присуство на седници на членовите на Надзорниот одбор во 2024 година исплатени се 1,84 милиони денари на тројца независни членови на Надзорниот одбор и 615,53 илјади денари на тројца независни членови на Одборот за ревизија.

Заклучно со 31.12.2024 година нето-кредитната изложеност на лицата со посебни права и одговорности (вклучувајќи ги и со нив поврзаните лица) изнесува 67,63 милиони денари и целосно е во рамките на пропишаните супервизорски стандарди.

4. Информации и податоци за политиката на спречување на судир на интереси на банката

ПроКредит банка настојува да спречи појава на судири на интерес и да утврди дека внатрешните информации не се користат на несоодветен начин.

ПроКредит банката ги спроведува следните мерки за избегнување на судир на интереси:

- избегнување каква било ситуација што би довела до судир на интереси или појава на судир на интереси;
- забрането е преземање активности во рамки на редовното работење на Банката од кои работникот лично може да има дополнителен финансиски интерес;
- забрането е учество во работи на Банката кои вклучуваат финансиски интереси на семејството на вработените, партнерите, или на организацијата во која вработените дејствуваат како службеници, директори, ополномоштеници или вработени;
- не е дозволено да се прифаќаат подароци, оброци, поволности, услуги, забава или што било друго од парична вредност од кое било лице или организација што бара услуга од Банката, работи или настојува да работи со Банката или може да биде засегнато од вашата работа во ПроКредит банката;
- не е дозволено да се учествува во процесот на вработување на нов персонал ако кандидатот е роднина или пријател на тој што учествува во процесот.

Вработените во Банката треба да ги пријават сите ситуации во кои може да дојде до судир на интереси.

Писмена изјава се поднесува во врска со каков било судир на интереси пред состанокот на релевантниот орган кој треба да го разгледува случајот што е во прашање, со цел да се овозможи

детален преглед на ситуацијата пред да се донесе одлука, да се склучи договор или да се започне деловна активност. Писмената изјава се доставува до Надзорниот одбор и Управниот одбор на Банката и во неа треба прецизно да се опише природата на судирот меѓу личните интереси на соодветниот член на Управниот одбор и интересите на Банката и да се објасни како дошло до истиот.

Ако член на Надзорниот одбор утврди дека тој/таа е во ситуација која вклучува судир на интереси, или може да предвиди дека тој/таа ќе биде вовлечен/вовлечена во таква ситуација во одреден момент во иднина, тој/таа треба навремено да ја пријави оваа информација до претседателот на Надзорниот одбор.

5. Информации за користењето услуги од надворешни лица коишто се значајни за целокупното работење на банката.

Под „користење на услуги од надворешни лица“ се подразбира пренос на правата на банката на друг субјект (правно/физичко лице) за извршување на активности и процеси кои се однесуваат на банкарски, финансиски и други услуги кои, вообичаено, се извршуваат во рамките на банката. Користењето услуги од надворешни лица е уредено со политика за користење на услуги од надворешни лица во ПроКредит банка АД Скопје, во која се пропишани постапката и начинот на користење на ваквите услуги.

ПроКредит банка АД Скопје има воспоставено систем за управување на користењето на услуги од надворешни лица. За да може Банката да го пренесе правото на друг субјект да врши активности и процеси во нејзино име, неопходно е да направи детална анализа на ризиците и таквиот пренос да биде одобрен од Управниот одбор на Банката. Понатаму, услугата која е пренесена на надворешни лица се интегрира во воспоставениот систем на контрола во склоп на системот за управување со ризиците.

Банката со крајот на 2024 година користи вкупно 14 услуги од надворешни лица од кои 4 се проценети како материјални. Квалитетот на услугите од надворешните лица се следи на редовна основа и зависно од типот на услугата, следењето се прави месечно, квартално или годишно. Одборот за управување со оперативни ризици на квартална основа е информиран за квалитетот на услугите кои се користат од надворешни лица. На годишна основа за истото се известува и ПроКредит холдингот.

6. Информации поврзани со примената на Кодексот за корпоративно управување

Кодексот за корпоративно управување (кодексот) уредно се применува во секој аспект дефиниран со него.

Така, во текот на 2024 година, сите постапки утврдени со кодексот, особено свикувањето на Генералното собрание на акционери и именувањето на членовите на Надзорниот одбор, беа спроведени како што е пропишано со кодексот и прописите кои се однесуваат на овие постапки.

На овој начин беа исполнети сите критериуми утврдени во кодексот и прописите.

Исто така, соработката помеѓу Надзорниот и Управниот одбор се одвиваше како што е утврдено во кодексот, особено во дефинирањето на деловните цели на Банката; дефинирањето на стратегии за обезбедување на стабилно управување со ризикот; определувањето на профилот на ризик на Банката; воспоставувањето на политики за да се овозможи Банката да ги оствари своите цели и целите кои се дефинирани во однос на нејзиниот профил на ризик; одржувањето на редовни состаноци (најмалку еднаш по квартал); доставувањето на предлози за мерки за подобрување на корпоративното управување на Банката итн.

Управниот одбор му ги достави на Надзорниот одбор сите извештаи и ги исполни барањата на Надзорниот одбор.

Секторот за внатрешна ревизија и функцијата за усогласување на работата на Банката со прописите функционираат како што е утврдено во кодексот и законската регулатива.



ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи за годината
завршена на 31 декември 2024 и**


Извештај на независниот ревизор

Април 2025



ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

**Извештај на независниот ревизор за
финансиски извештаи за годината
завршена на 31 декември 2024**



**ДО АКЦИОНЕРОТ НА
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје (во понатамошниот текст „Банката“), како што се прикажани на страните од 1 до 147, кои се состојат од Билансот на состојба на 31 декември 2024 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричниот тек за годината која завршува тогаш и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Банката е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди бараат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Банката за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Банката. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

ДО АКЦИОНЕРОТ НА
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење


Според наше мислење, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Банката на 31 декември 2024 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Банката е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Банката за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со финансиските податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, финансиските податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Банката со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 28 април 2025 година


Иван Богдановски, Овластен ревизор
Партнер





Драган Димитров, Овластен ревизор
Управител



ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи за годината
завршена на 31 декември 2024**



ПроКредит Банка АД Скопје
Финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2024


Содржина	
Извештај на независниот ревизор	
Финансиски извештаи	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3-4
Извештај за промените во капиталот и резервите	5-7
Извештај за паричниот тек	8-9
Белешки кон финансиските извештаи	10-144


Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември


Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2024	Предходна година 2023
Приходи од камата	2.153.978	1.883.125
Расходи за камата	(723.203)	(613.352)
Нето-приходи / (расходи) од камата	1.430.775	1.269.773
Приходи од провизии и надомести	576.620	505.601
Расходи за провизии и надомести	(185.146)	(168.973)
Нето-приходи / (расходи) од провизии и надомести	391.474	336.628
Нето-приходи од тргување	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	205.339	190.000
Останати приходи од дејноста	57.079	51.721
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	(54.096)	(227.100)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа	13.875	22.638
Трошоци за вработените	(336.940)	(292.014)
Амортизација	(41.300)	(36.734)
Останати расходи од дејноста	(709.898)	(629.308)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	956.308	685.604
Данок на добивка	(96.255)	(69.775)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	860.053	615.829
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*		
Добивка/(загуба) за финансиската година	860.053	615.829
Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:		
Акционерите на банката	-	-
Неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција		
Основна заработка по акција (во денари)	127	111
Разводната заработка по акција (во денари)	127	111

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 24 Април 2025 година и во нивно име потпишани од:


 Емилија Спировска
 Член на Управен одбор


 Стевче Кузмановски
 Член на Управен одбор


 Милан Дамчевски
 Член на Управен одбор


 Маја Михајлова
 Член на Управен одбор

Валентина Никовска
 Овластен сметководител – број на лиценца 103199



ПроКредит Банка АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2024	предходна година 2023
Добивка/(загуба) за финансиската година	860.053	615.829
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)		
<i>Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)</i>		
Ревалоризациска резерва за сопст.средства расположливи за продажба		
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба	3.118	14.455
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви	-	-
Промена во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	3.118	14.455
<i>Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)</i>		
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања	7.521	(3.788)
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината	26.148	22.708
- намалување на ревалоризациска резерва, рекласификувано во БУ	(18.627)	(26.496)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	7.521	(3.788)
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот	10.639	10.667
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	870.692	626.496
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролираното учество	-	-

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 24 Април 2025 година и во нивно име потпишани од:

Емилија Спировска
Член на Управен одбор

Стевче Кузмановски
Член на Управен одбор

Милан Дамчевски
Член на Управен одбор

Маја Михајлова
Член на Управен одбор

Валентина Никовска –
Овластен сметководител – број на лиценца 103199



Биланс на состојба на ден 31 декември 2024 година**

Белешка	во илјади денари		
	Тековна година 2024	Предходна година 2023	
Актива:			
Парични средства и парични еквиваленти	18	13.864.443	15.812.055
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	7.298	3.829
Кредити на и побарувања од други коминтенти	22.2	33.524.321	30.424.892
Вложувања во хартии од вредност	23	3.600.276	2.436.259
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат по "методот главнина")	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Останати побарувања	25	276.272	168.243
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	27	68.045	32.714
Нематеријални средства	28	8.684	1.104
Недвижности и опрема	29	644.073	643.720
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна Актива		51.993.412	49.522.816
Обврски:			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви во почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	282.272	895.096
Депозити на други коминтенти	34.2	37.586.982	35.763.278
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	7.367.363	7.243.298
Субординирани обврски	37	687.418	687.418
Посебна резерва и резервирања	38	47.225	46.560
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	34.916	51.064
Одложени даночни обврски	30.2	381	34
Останати обврски	39	111.462	201.535
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		46.118.019	44.888.283

Биланс на состојба на ден 31 декември 2024 година (продолжува)**

Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Капитал и резерви		
40		
Запишан капитал	2.078.316	1.708.148
Премии од акции	74.633	74.633
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	48.242	37.603
Останати резерви	132.621	101.830
Задржана добивка	3.541.581	2.712.319
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката	5.875.393	4.634.533
Неконтролирано учество*	-	-
Вкупно капитал и резерви	5.875.393	4.634.533
Вкупно обврски и капитал и резерви	51.993.412	49.522.816
Потенцијални обврски	42	7.600.426
Потенцијални средства	42	307.475
		6.849.437
		645.698


* само за консолидираните финансиски извештаи


** овој извештај е познат и како „Извештај за финансиската состојба“

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 24 Април 2025 година и во нивно име потпишани од:


 Емилија Спировска
 Член на Управен одбор


 Стевче Кузмановски
 Член на Управен одбор


 Милан Дамчевски
 Член на Управен одбор


 Маја Михајлова
 Член на Управен одбор


 Валентина Никовска –
 Овластен сметководител – број на лиценца 103199



Извештај за промени на капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024

во илјади денари

На 31 декември 2023/1 јануари 2024

Корекции на почетната состојба

На 31 декември 2023/1 јануари 2024,
 коригирано

Сеопфатна добивка/(загуба) за
 финансиската година
 Добивка/(загуба) за финансиската
 година

Останати добивки/(загуби) во периодот
 кои не се прикажуваат во Билансот на
 успех

Промени во објективната вредност на
 средствата расположливи за продажба
должнички инструменти

- нереализирани промени во

објективната вредност (нето)

- реализирани промени во

објективната вредност (нето),

префрлени во Билансот на успех

- дополнителна исправка на вредноста

на должничките средства расположливи

за продажба

- ослободување на исправка на

вредноста на должничките средства

расположливи за продажба
сопственички инструменти

- нереализирани промени во

објективната вредност (нето)

- реализирани промени во

објективната вредност (нето),

префрлени во Останати резерви

Промени во објективната вредност на

заштита од ризикот на паричните текови

Промени во објективната вредност на

заштита од ризикот на нето-вложување

во странско работење

Курсни разлики од вложување во

странско работење

Одложени даночни (средства)/обврски

признаени во капиталот

Промени во кредитната способност на

банката, за финансиски обврски кои се

мерат по објективна вредност

Останати добивки/(загуби) кои не се

прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно нереализирани

добивки/(загуби) признаени во

капиталот

Вкупно сеопфатна добивка/(загуба)

за финансиската година

Запишан капитал	Капитал			Ревалоризациони резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви				
	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите								
На 31 декември 2023/1 јануари 2024	1.708.148	74.633	-	-	310	37.293	-	-	-	-	101.830	-	-	615.829	2.096.490	-	-	4.634.533	-	4.634.533	
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
На 31 декември 2023/1 јануари 2024, коригирано	1.708.148	74.633	-	-	310	37.293	-	-	-	-	101.830	-	-	615.829	2.096.490	-	-	4.634.533	-	4.634.533	
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година																					
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860.053	-	-	-	860.053	-	860.053	
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	3.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.499	-	3.499	
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба <u>должнички инструменти</u>																					
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	3.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.499	-	3.499	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>сопственички инструменти</u>																					
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	(381)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(381)	-	(381)	
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	7.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.521	-	7.521	
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот	-	-	-	-	3.118	(7.521)	-	-	-	-	-	-	-	860.053	-	-	-	870.692	-	870.692	
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	3.118	(7.521)	-	-	-	-	-	-	-	860.053	-	-	-	870.692	-	870.692	

Извештај за промени на капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември (продолжува)

во илјади денари

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:
 Издадени акции во текот на периодот
 Издвојување за законска резерва
 Издвојување за останати резерви
 Дивиденди
 Откуп на сопствени акции
 Продадени сопствени акции
 Други промени во капиталот и резервите

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите
 На 31 декември 2024
 На 31 декември 2022/1 јануари 2023
 Корекции на почетната состојба
 На 31 декември 2022 /1 јануари 2023, корегирано

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година
 Добивка/(загуба) за финансиската година

Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех
 Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба должнички инструменти
 - нереализирани промени во објективната вредност (нето)
 - реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех
 - дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба
 - ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба
сопственички инструменти
 - нереализирани промени во објективната вредност (нето)
 - реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви
 Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови
 Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење
 Курсни разлики од вложување во странско работење
 Одложени даноци (средства)/обврски признаени во капиталот
 Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност
 Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Запишан капитал	Капитал			Ревалоризациони резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики и од вложување во странско работење	Останати ревалоризациони резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
370.168	-	-	-	-	-	-	-	30.791	-	-	-	-	-	-	370.168	-	370.168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.791	-	30.791
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(615.829)	585.037	-	30.791	-	30.791
370.168	-	-	-	-	-	-	-	30.791	-	-	-	(615.829)	585.037	-	370.168	-	370.168
2.078.316	74.633	-	-	3.428	44.814	-	-	132.621	-	-	-	860.053	2.681.527	-	5.875.393	-	5.875.393
1.710.748	74.633	-	-	(14.145)	41.081	-	-	90.871	-	-	-	219.179	1.888.269	-	4.010.636	-	4.010.636
(2.600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.600)	-	(2.600)
1.708.148	74.633	-	-	(14.145)	41.081	-	-	90.871	-	-	-	219.179	1.888.269	-	4.008.036	-	4.008.036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.829	-	-	615.829	-	615.829
-	-	-	-	-	(3.788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.788)	-	(3.788)
-	-	-	-	16.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.061	-	16.061
-	-	-	-	16.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.061	-	16.061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1.606)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.606)	-	(1.606)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПроКредит Банка АД Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

во илјади денари

Вкупно нерелизирани добивки(загуби) признаени во капиталот

Вкупно сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:
 Издадени акции во текот на периодот
 Издвојување за законска резерва
 Издвојување за останати резерви
 Дивиденди
 Откуп на сопствени акции
 Продадени сопствени акции
 Други промени во капиталот и резервите
 Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите
 На 31 декември 2023

Капитал				Ревалоризациони резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
Залишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризику	Резерва од курсни разлики и од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)
-	-	-	-	14.455	(3.788)	-	-	-	-	-	-	615.829	-	-	626.496	-	626.496
-	-	-	-	14.455	(3.788)	-	-	-	-	-	-	615.829	-	-	626.496	-	626.496
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.959	-	-	-	-	-	-	-	10.959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(219.179)	208.221	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.959	-	-	(219.179)	208.221	-	-	-	10.959
1.708.148	74.633	-	-	310	37.293	-	-	-	101.830	-	-	615.829	2.096.490	-	4.634.533	-	4.634.533

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 24 Април 2025 година и во нивно име потпишани од:

Емилија Спировска
 Член на Управен одбор

Стевче Кузмановски
 Член на Управен Одбор

Милан Дамчевски
 Член на Управен Одбор

Маја Михајлова
 Член на Управен Одбор

Валентина Никовска –
 Овластен сметководител – број на лиценца 103199



ПроКредит Банка АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година


Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември


Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Паричен тек од основната дејност		
Добивка пред оданочување	860.053	685.604
Коригирана за:		
Неконтролирано учество вклучено во билансот на успех *	-	-
Амортизација на:		
нематеријални средства	637	647
недвижности и опрема	40.662	36.087
Капитална добивка од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижност и опрема	(67)	(862)
продажба на преземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	(3.127)	(15.209)
Капитална загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	850	6.664
Приходи од камата	(2.153.978)	(1.883.125)
Расходи за камата	723.203	613.352
Нето-приходи од тргување	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-
дополнителна исправка на вредноста ослободена исправка на вредноста	566.112	537.743
(512.015)	(310.644)	
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа	-	-
дополнителни загуби поради оштетување ослободени загуби поради оштетување	4.751	3.858
(18.627)	(26.496)	
Посебна резерва		
дополнителни резервирања ослободени резервирања	14.173	21.173
(11.495)	(15.870)	
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	666	2.702
Наплатени камати	2.195.334	1.941.923
Платени камати	(733.795)	(635.622)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	973.337	961.886
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	192.070	(2.672)
Кредити на и побарувања од други коминтенти	(3.158.715)	(2.272.636)
Заложени средства	-	-
Преземени средства по основ на ненаплатени побарувања	(41.616)	(30.764)
Задолжителна резерва во странска валута	(142.947)	(679.639)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	(44.910)	(55.691)
Одложени даночни средства	-	1.572
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски</i>		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(613.251)	(607.460)
Депозити на други коминтенти	1.835.400	6.158.070
Останати обврски	(75.477)	3.292


Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември (продолжува)


Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	(1.076.109)	3.475.957
(Платен)/поврат на данок на добивка	(63.121)	(19.657)
Нето паричен тек од основната дејност	(1.139.230)	3.456.300
Паричен тек од инвестиционата дејност (Вложувања во хартии од вредност)	(3.598.000)	(2.384.495)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	2.398.000	956.495
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(8.217)	-
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(51.104)	(21.970)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	10.156	2.273
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(1.249.165)	(1.447.697)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(1.126.384)	(1.112.278)
Зголемување на обврските по кредити	1.249.771	2.525.319
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	370.168	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	493.556	1.413.041
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	163	(233)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(1.894.676)	3.421.413
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	13.435.719	10.014.306
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	11.541.043	13.435.719


Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 24 Април 2025 година и во нивно име потпишани од:


 Емилија Спировска
 Член на Управен одбор


 Стевче Кузмановски
 Член на Управен одбор


 Милан Дамчевски
 Член на Управен одбор


 Маја Михајлова
 Член на Управен одбор


 Валентина Никовска
 Овластен сметководител – број на лиценца 103199



1 Вовед

2 Управување со ризици

2.1 Кредитен ризик

2.2 Ризик на ликвидност

2.3 Пазарен ризик

2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки

2.3.3 Валутен ризик

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

6 Нето приходи (расходи) од камата

7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести

8 Нето приходи од тргување

9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики

11 Останати приходи од дејноста

12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

14 Трошоци за вработените

15 Амортизација

16 Останати расходи од дејноста

17 Данок на добивка

Биланс на состојба

Актива

18 Парични средства и парични еквиваленти

19 Средства за тргување

20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

21 Дериватни средства чувани за управување со ризик

22.1 Кредити на и побарувања од банки

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

23 Вложувања во хартии од вредност

24 Вложувања во придружени друштва

25 Останати побарувања

26 Заложени средства

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

28 Нематеријални средства

29 Недвижности и опрема

30 Тековни и Одложени даночни средства

31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

32 Обврски за тргување

33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање

34.1 Депозити на банки

34.2 Депозити на други комитенти

35 Издадени должнички хартии од вредност

- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 30 Тековни и Одложени даночни обврски
- 39 Останати обврски
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќања врз основа на акции

1 Вовед

а) Општи информации

ПроКредит Банка А.Д. – Скопје (во понатамошниот текст “Банката”) има овластување за извршување на сите банкарски активности согласно Законот за банки. Како позначајни активности би ги издвоиле: прибирање на депозити, кредитирање во земјата и странство, менувачки работи, платен промет во земјата и странство, тргување со хартии од вредност, тргување со девизни средства, издавање и администрирање на платежни средства.

Банката е регистрирана како акционерско друштво во Република Северна Македонија. Банката е подружница на Групацијата ПроКредит Холдинг АГ која поседува 100% од акциите со право на глас на Банката. ПроКредит Холдинг АГ и е компанија мајка на Банката.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

*Манапо бр. 7
1000 Скопје
Република Северна Македонија*

Вработени

Заклучно со 31 декември 2024 година ПроКредит Банка АД – Скопје има 259 вработени (2023: 234 вработени).

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од страна на Надзорниот одбор на Банката на 24 Април 2024 година и во нивно име потпишани од членовите на Управниот одбор.

Членови на Управен Одбор

Членови на Управниот Одбор се:

Член на Управен одбор	Емилија Спировска
Член на Управен одбор	Стевче Кузмановски
Член на Управен одбор	Милан Дамчевски
Член на Управен одбор	Маја Михајлова

Согласно решение на НБРСМ од 30.07.2024, Маја Михајлова беше именувана за член на Управниот Одбор на Банката.

б) Основа за составување на финансиските извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Банката се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст “НБРСМ”), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на

финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 83/17 и 275/24) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи („Службен весник на РМ“ бр. 83/17, 149/18 и 275/24).

Презентација на финансиските извештаи

Придружните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи („Службен весник на РМ“ бр. 83/17, 149/18 и 275/24).

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за средствата расположливи за продажба кои се мерат по објективна вредност.

Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), која е функционална валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Иако проценките се базираат на искуството на менаџментот и доброто познавање на тековните настани и активности, реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на Сметководствените стандарди како што се усвоени во Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1 (г).

в) Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст:

Трансакции во странска валута

Странска валута е валута различна од функционалната валута. Трансакција во странска валута е трансакција која гласи во странска валута или може да се претвори во странска валута. Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските искажани во странска валута се сведуваат во функционална валута (македонски денар) со примена на курсот важечки на датумот на биланс на состојба.

Нето-приходите и расходи од курсни разлики се признаат во билансот на успех во периодот кога се појавуваат и вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од:

- порамнување на трансакции во странска валута (монетарни и немонетарни) во текот на целата финансиска година;
- курсирањето на монетарните ставки по курсеви што се различни од оние што се користени при нивно почетно евидентирање.

Девизен курс:	31 декември 2024 МКД	31 декември 2023 МКД
ЕУР	61,49	61,49
УСД	58,88	55,65

Приходи и расходи од камати

Приходите и расходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти се прикажани во позициите “Приходи од камата” и “Расходи од камата” во билансот на успех, а се признаваат со употреба на методот на ефективна камата. Методот на ефективна камата е метод на мерење на финансиските средства и обврски според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите и расходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира идните парични приливи и идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, кога е соодветно, низ пократок период во однос на нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката го проценува паричниот тек земајќи ги предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент (на пример, можност за предвремена отплата) без да ги зема предвид идните кредитни загуби. Пресметката ги вклучува сите провизии и надоместоци, платени или примени помеѓу договорните страни, трансакциските трошоци и сите други премии или дисконти.

Приходи и расходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести ги опфаќаат пресметаните провизии врз основа на кредити, гаранции, акредитиви и други банкарски услуги.

Приходите од провизии и надомести се признаваат во билансот на успех на пресметковна основа во моментот на извршувањето на услугата. Расходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа.

Провизиите и надоместите кои се составен дел од ефективната каматна стапка се амортизираат низ очекуваниот век на финансискиот инструмент и се признаваат во рамките на приходите или расходите од камати, а останатите провизии и надомести се признаваат како приход/расход во моментот кога услугите се обезбедени или соодветната поврзана активност е извршена.

Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода за времетраењето на закупот.

Финансиски средства

Банката признава финансиско средство во билансот на состојба кога станува странка на договорните одредби на финансискиот инструмент.

Банката ги класифицира финансиските средства во една од следните категории: парични средства и парични еквиваленти, финансиски средства расположливи за продажба и кредити и побарувања (специфичностите за секоја категорија се презентирани одделно).

Банката почетно ги признава финансиските средства по набавна вредност, која е еднаква на објективната вредност на дадениот надоместок за средството, зголемена за директно поврзаните трансакциски трошоци со набавката на средството.

Банката ги мери финансиските средства во последователните периоди согласно класификацијата на истите, односно парични средства и парични еквиваленти како и кредитите и побарувања според амортизирана набавна вредност, а финансиски средства расположливи за продажба според објективна вредност.

Класификацијата на финансиските средства се врши во зависност од бизнис моделот на банката и карактеристиките на договорените парични текови. Во банката се утврдени три бизнис модели: НТС (held to collect) ги вклучува финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, НТСС (held to collect and sale) ги опфаќа финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку сеопфатната добивка, додека политиката на Банката е да не работи со финансиски средства НФТ (held for trading) што опфаќа средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех.

Принципи на мерење по амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство го претставува износот при почетното признавање, намален за отплати на главницата, намален или зголемен за акумулираната амортизација утврдена со употреба на методот на ефективна камата и намален за исправката на вредност поради оштетување или ненаплатливост.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ – СППИ.

Банката во оваа категорија на финансиски средства ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

Оцената на деловниот модел на банката се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Банката може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти и да управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на банката за управување со финансиските инструменти. Оцената на деловниот модел ја врши клучното раководство на банката, при што ги зема предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување со финансиските инструменти, особено: како се следат успешноста/остварувањата на деловниот модел и како се известува до клучното раководство на банката; кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици; врз што се темелат наградите на раководството на банката; и сл.

Во овој контекст, целта на деловниот модел за финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност е чување финансиските средства заради наплата на договорните парични текови.

Притоа, доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвремени продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на банката, особено доколку ваквите продажби не се во голем обем, не се со зголемена зачестеност и доколку и во иднина се очекува дека ваквите или слични финансиски инструменти ќе се управуваат во рамки на ваков деловен модел. Во случај на предвремени продажби на овие средства банката е должна да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на банката за овие финансиски средства, при што во предвид ќе ги земе податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите и очекувањата на банката за продажби на средства од оваа категорија и во иднина.

Оние должнички финансиски средства коишто согласно со деловниот модел на банката се класифицирани во категориите на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, исполнуваат уште еден услов - согласно договорните услови на средството, банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“ - СППИ.

Во рамки на договорните парични текови, елементот „главница“ го опфаќа износот при првичното одобрување, намален за сите отплати; а елементот „камата“ претставува надомест за временската вредност на парите, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, административните или услужните трошоци и профитната маргина. За да е исполнет условот на СППИ, договорните паричните текови не треба да вклучуваат каква било изложеност на ризици или променливост која не претставуваат вообичаен кредитен аранжман (на пример, изложеност на ризик од промена на цените на акции или добра/стоки). Оцената дали е исполнет условот на СППИ се прави во валутата во која средството е деноминирано.

Оние должнички финансиски средства за кои е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, банката ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех и ја мери нивната објективна вредност.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави при почетното признавање на секое должничко финансиско средство. Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави врз основа на договорните услови на инструментот при што се земаат во предвид сите парични текови утврдени во договорот.

Во случај на измена на договорните парични текови на постоечко финансиско средство, банката на датумот на изменувањето прави оцена/проверка дали е исполнет условот на СППИ со новите изменети договорни услови, и соодветно го класифицира финансиското средство.

Доколку, во текот на животниот век на финансискиот инструмент настанат значителни промени во договорните парични текови (освен исправката на вредноста), кои не предизвикуваат депривирање на финансиското средство (на пр.: продолжување на договорниот период на наплата, промена на каматната стапка, и сл.), и за кои банката утврдила дека сè уште ги исполнуваат условите да се класифицираат и да се мерат по амортизирана набавна вредност (во суштина, условот на СППИ е исполнет и по измената на договорните парични текови на средството), банката на датумот на измената ја утврдува новата сметководствена вредност на изменетото средство

еднаква на сегашната вредност на идните очекувани изменети парични текови, дисконтирани со примена на првичната/оригиналната ефективна каматна стапка.

Банката ја признава разликата помеѓу новата сметководствена вредност на изменетото средство и сметководствената вредност на средството пред да настане измена на договорните парични текови, како добивка или загуба од измената во Билансот на успех во рамки на сметките за приходи за камата, како и на сметките за акумулирана амортизација во рамки на соодветната група сметки за финансиското побарување во Билансот на состојба. По исклучок, во случаите на промена единствено на преостанатиот договорен рок на наплата на побарувањата, промена единствено на прилагодливата каматна стапка, предвремена отплата блиску до договорниот рок на отплата или незначителни/ситни износи на претплата, банката не ја утврдува новата сметководствена вредност на изменетото средство (не треба да прави нова пресметка на ефективната каматна стапка, односно на разграничувањето на акумулираната амортизација) и не признава добивка или загуба од измената во Билансот на успех, бидејќи тие промени се незначителни. Во случај на предвремена отплата блиску до крајниот рок на достасување, банката во целост да го приходува целиот преостанат износ на акумулирана амортизација на датумот на предвремената отплата.

Доколку измената на договорните парични текови на одредено средство предизвика депризнавање на оригиналното финансиско средство (на пр. консолидација на повеќе побарувања во едно побарување, промена на валутата во која е деноминирано средството, и сл.), тоа се депризнава и банката евидентира ново финансиско средство.

Принципи на мерење по објективна вредност

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Објективната вредност на финансиско средство се утврдува на различен начин во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Финансиското средство се смета дека е тргувано на активен пазар доколку се вршат трансакции со средството со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството. Притоа, тековната куповна цена претставува пазарна цена за средство кое се чува или за обврска која треба да се издаде додека за средството кое ќе биде стекнато или за обврската која се чува како пазарна цена се зема тековната продажна/понудена цена. При непостоење на активен пазар за финансиското средство Банката применува одредени техники за вреднување на финансиското средство.

Заклучно со 31.12.2024 година, Банката пресметува објективна вредност на вложувања во државни записи издадени од Министерство за финансии, како и на Еврообврзници издадени од Министерство за финансии.

Со цел да се утврди објективната вредност на државните записи, Банката користи индиректен метод односно врз основа на надворешните пазарни стапки за исти инструменти и анализа на трендовите на истите, се пресметува објективната вредност на овие хартии од вредност.

Финансиски средства (продолжение)

Притоа, за тековното утврдување на објективна вредност, се земаат во предвид актуелните каматни стапки на државни записи без девизна клаузула за 6 и 12 месеци, објавени од Министерство за Финансии којшто во моментот се 2,80% односно 3,80%. Банката ја утврдува објективната вредност на Еврообврзницата со директна примена на објавената пазарна цена на финансискиот инструмент на активен пазар.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства ги сочинуваат: банкнотите и кованите пари во благајна, средствата на сметката на Банката кај НБРСМ, неограничените депозити во НБРСМ (вклучувајќи ја и задолжителната резерва во денари) и депозитите по видување (вклучувајќи ги и трансакциските депозити).

Паричните еквиваленти претставуваат краткорочни, високо ликвидни вложувања со оригинален рок на достасаност помал од три месеци од датумот на стекнување. Паричните еквиваленти ги сочинуваат: благајнички и државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар, кредити дадени на и побарувања од банки и орочени депозити со оригинален рок на достасаност помал од три месеци.

Како парични средства и парични еквиваленти Банката ги квалификува оние финансиски средства кои може брзо да се конвертираат во познат одредлив износ на парични средства и кои содржат незначителен ризик од промена на својата вредност. Паричните средства и парични еквиваленти Банката ги евидентира по амортизирана набавна вредност која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања, кои не котираат на активниот пазар и го исполнуваат СППИ условот. Кредитите и побарувањата ги вклучуваат сите побарувања кои произлегуваат од трансакциите со комитенти и банки.

Кредитите и побарувањата се признаваат кога Банката станува странка на договорните одредби односно исплаќа парични средства на кредитобарателите немајќи намера да тргува со побарувањата.

Вредноста на кредитите и побарувањата при почетно мерење се зголемува за директно поврзаните трансакциски трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиските средства расположливи за продажба се оние финансиски средства кои Банката има намера да ги чува во неодреден период и кои може да ги продаде поради ликвидносни потреби и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат СППИ условот (Банката очекува парични текови на одредени датуми единствено врз основа на отплата на главница и камата).

По почетното признавање, финансиските средства расположливи за продажба се мерат по објективна вредност. Добивките или загубите условени од промените на објективната вредност се евидентираат директно во капиталот во позицијата „Ревалоризациски резерви/Разлики од вреднување на средствата расположливи за продажба“.

Приходот од камата и позитивните или негативни курсни разлики на финансиските средства расположливи за продажба, Банката ги признава во билансот на успех за тековниот период. Во билансот на успех, Банката ги признава кумулативните добивки / загуби кои биле претходно признаени во капиталот во случај на продажба или во моментот на достасување на средство кога и се депризнаваат од капиталот.

Финансиски средства (продолжение)

Банката ги депризнава финансиските средства кога договорните права на паричните текови од финансиското средство се истечени или кога финансиското средство е пренесено и преносот се квалификува за депризнавање.

Исправка на вредноста на финансиските средства

Финансиски средства расположливи за продажба

Кога постои објективен доказ дека финансиско средство расположливо за продажба е оштетено, кумулативната загуба (разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на средството) претходно признаена во ревалоризациските резерви, Банката ја отстранува од ревалоризациските резерви и признава во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“.

Во последователниот период, доколку објективната вредност се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако исправката на вредноста (загубата поради оштетување) била признаена во билансот на успех, истата треба да се ослободи (анулира). Износот на ослободување Банката го вклучува во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“. Останатиот износ, до новата објективна вредност, Банката го третира како зголемување на објективната вредност на средството и се признава во ревалоризациските резерви.

Финансиски средства евидентирани по амортизирана вредност

Во категоријата на финансиски средства кои се евидентираат по амортизирана набавна вредност се вклучени кредитите и побарувањата и паричните средства на банката.

Банката на месечна основа проценува дали постојат објективни докази за оштетување на одредено финансиско средство или на група на финансиски средства.

Финансиско средство или група финансиски средства се оштетени и исправка на вредност се признава само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по иницијалното признавање на средствата (настан кој предизвикува загуба) и доколку тој настан кој предизвикува загуба (или настани) имаат влијание на проценетите идни парични текови од финансиското средство или група финансиски средства.

Критериумите кои Банката ги користи за да утврди дека постои објективен доказ дека одредено финансиско средство или група средства се оштетени или ненаплатливи вклучуваат:

- значајна финансиска потешкотија на должникот;
- фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата по камата или главница;
- давање олеснување на должникот од страна на доверителот, поради финансиски потешкотии на должникот, а кои што доверителот инаку не би ги дал на други;
- голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
- исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии или податоци кои укажуваат на тоа дека постои мерливо намалување во проценетите идни парични текови од група финансиски средства, од почетното признавање на овие средства, иако

намалувањето не може индивидуално да се поврзе со финансиското средство, вклучувајќи:

- a) негативни промени во платежната способност на должникот (на пример зголемен број на задоцнети плаќања или зголемен број на должници по кредитни картички кои го достигнале нивното максимално дозволено пречекорување и кои го плаќаат минималниот месечен износ) или
- b) национални или локални економски услови кои се во соодносот со оштетувањето на средствата (на пример: зголемување на стапката на невработеност во географската област на должникот, намалување на цените на имот во соодветната област, а кој служи како обезбедување, намалување на цената на производот што го произведуваат, односно услугата што ја даваат клиентите и слично).

Банката иницијално проценува дали објективниот доказ за оштетување постои поединечно за сите финансиските средства. Банката ја применува постоечката Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик пропишана од НБРСМ подетално објаснета во Белешка 2.1.

Поединечна исправка на вредноста

Износот на исправката на вредноста - загубата поради оштетување е еднаков на разликата помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби кои не се случиле), дисконтирани со првобитната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Банката ја намалува сметководствената вредност на средството до неговиот проценет надоместлив износ преку сметка за исправка на вредноста, а износот на загубата го вклучува во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“. Доколку причините за оштетување исчезнат, претходно признаениот износ на исправка на вредноста (загуба поради оштетување) Банката го ослободува / анулира преку корегирање на сметката за исправката на вредноста и го вклучува во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“.

Исправка на вредноста на групна основа

До 1 јули 2019 година кога стапи на сила новата Одлука за кредитен ризик, износот на загуби поради оштетување кои не се специфично идентификувани, но за кои искуството покажува дека постојат во портфолиото на кредити и побарувања, Банката го признаваше како трошок и соодветно ја намалуваше вкупната сметководствена вредност на кредитите и побарувањата преку користење на сметка за групна исправка на вредноста. По 1 јули 2019 година, Банката не применува исправка на групна основа.

Финансиски обврски

Банката признава финансиски обврски во билансот на состојба кога станува странка од договорните одредби на финансискиот инструмент.

Депозитите на банки, депозитите на коминтенти, обврските по кредити и субординираните обврски претставуваат извор на должничко финансирање за Банката.

Банката ги признава финансиските обврски почетното според нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со издавањето на финансиската обврска.

Финансиски обврски (продолжение)

Објективната вредност на финансиската обврска е еднаква на средствата примени во замена за преземање или издавање на обврската. Последователно, Банката ги мери финансиските обврски според амортизирана набавна вредност. Врз основа на методот на ефективна камата, каматата и амортизацијата на дисконтот се признаваат во билансот на успех како расходи од камата.

Банката ја депризнава финансиската обврска кога обврската определена во договорот е подмирена, откажана или истечена преку плаќање од страна на доверителот или кога должникот законски е ослободен од обврската.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето-износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето-основа или да ги реализира плаќањата истовремено. Приходите и расходите се презентираат на нето-основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби коишто произлегуваат од групи на слични трансакции.

Нефинансиски средства

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања вклучуваат земјиште, згради, опрема и други вредности добиени во замена за сомнителни и спорни побарувања.

Банката признава преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања кога постапките за преземање се законски извршени односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста.

Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Банката и вредноста на преземеното средство наведена во актот за преземање, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценувач.

На датумот на почетното признавање на средството, Банката е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат. Доколку вака намалената вредност на преземеното средство е поголема од износот на затворените побарувања (вкупни побарувања намалени за исправката) за разликата Банката признава ревалоризациска резерва.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Банката врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Банката пресметува 20% од сметководствената вредност на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствена вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување. Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто и служи на Банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

Нефинансиски средства (продолжение)

Доколку Банката не успее да го продаде преземеното средство во рок од пет години по датумот на неговото преземање, должна е на крајот на петтата година да ја сведе нето-вредноста на преземеното средство на нула.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се депризнаваат при продажбата или кога трајно ќе се повлечат од употреба (не се очекуваат идни економски користи). Остварениот износ над, односно под сметководствената вредност, намалена за загубите за оштетување признаени во минати периоди, се признава како приход во позицијата „Останати приходи од дејноста“, односно како расход во позицијата „Останати расходи од дејноста“, на денот на продажбата.

Недвижности и опрема

Како недвижности и опрема, Банката ги признава материјалните вложувања за административни цели за кои очекува да имаат корисен век на употреба, подолг од една година.

Недвижностите и опремата почетно се мерат според набавната вредност која ја сочинуваат набавна цена намалена за сите попусти и работи, увозни давачки и даноци како и сите директно поврзани трошоци.

Последователните трошоци се вклучени во набавната вредност на средствата или се прикажуваат како посебни средства само ако е веројатно дека економската корист од средството ќе се прелее во корист на Банката и трошокот на средството може да биде соодветно измерен.

Последователно недвижностите и опремата се мерат според амортизирана набавната вредност односно набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради оштетување. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во Билансот на успех кога настануваат.

Банката започнува со амортизација на средството во моментот кога тоа е расположливо за употреба, а завршува на пораниот датум од датумот на депризнавање и датумот на прекласифицирање на средството како чувано за продажба. Банката го применува праволинискиот метод на амортизација.

Вкупниот износ на амортизација на средството Банката го распределува согласно со неговиот корисен век на употреба, а трошокот за амортизација за секој период го признава во билансот на успех во позицијата „Амортизација“.

Проценетиот корисен век на употреба на одделни ставки од недвижностите и опремата на Банката е прикажан во следниот преглед:

Згради	40 години
Мебел и останата опрема	4-7 години

Методите на амортизација, проценетиот корисен век и резидуалната вредност се преоценуваат на секоја дата на известување и се корегираат доколку е потребно.

Банката ги депризнава недвижностите и опремата кога истите дефинитивно ги повлекува од употреба или кога ги отуѓува.

Банката ги признава добивката или загубата од отуѓувањето во билансот на успех во позицијата „Останати приходи од дејноста“ или „Останати расходи од дејноста“, а се определуваат како разлика помеѓу нето приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството.

Нематеријални средства

Нематеријално средство претставува немонетарно средство без физичка содржина кое може самостојно да се идентификува. Нематеријалните средства на Банката вклучуваат софтвер и лиценца.

Банката почетно, нематеријалните средства ги мери по нивната набавна вредност, а последователно, по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради оштетување. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во Билансот на успех кога настануваат.

Нематеријалните средства на Банката имаат конечен корисен век на употреба од најмногу 5 години од денот на нивното стекнување.

Банката започнува со амортизација на нематеријалното средство кога истото е расположливо за употреба, а вкупниот износ на амортизацијата го распределува систематски во текот на неговиот корисен век на употреба и го признава во билансот на успех во позицијата „Амортизација“.

Банката го депризнава нематеријалното средство при негово отуѓување или кога не очекува идни економски користи од неговата употреба.

Банката ги признава добивката или загубата од отуѓувањето во билансот на успех во позицијата “Останати приходи од дејноста” или “Останати расходи од дејноста”, а се определуваат како разлика помеѓу нето приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството. Методите на амортизација, проценетиот корисен век и резидуалната вредност се преоценуваат на секоја дата на известување и се корегираат доколку е потребно.

Загуба поради оштетување на нефинансиските средства

Банката проценува, на секој датум на билансот на состојба, дали постои некој објективен доказ дека нефинансиското средство или група на нефинансиски средства се оштетени.

Доколку постои таков доказ, Банката го проценува надоместливиот износ на средството. Загубата поради оштетување е еднаква на износот за кој сметководствената вредност на средството (единицата која создава парични средства) го надминува нејзиниот надоместлив износ. Надоместливиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од проценетата вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При процената на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни процени на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Нефинансиските средства, чии загуби поради оштетување се вклучени во оваа позиција од билансот на успех, се:

- недвижностите и опремата;
- нематеријалните вложувања;
- преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања;
- нетековните средства кои се чуваат за продажба и групата за отуѓување;
- останати средства.

Загуба поради оштетување на нефинансиските средства (продолжение)

Загубата поради оштетување се признава како расход во билансот на успех, во позицијата „Загуби поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа“.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во процените користени за утврдување на надоместливиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

Наем

Банката го класифицира секој договор за наем како финансиски или оперативен наем согласно условите на договорот. При класификација, Банката се базира на економската суштина на договорот, а не само врз правната форма.

Финансискиот наем претставува наем со кој суштински се пренесуваат сите ризици и користи од некое средство, без разлика дали правно е пренесена или се предвидува да биде пренесена сопственоста на средството. Сите други наеми се оперативни наеми.

Договорите за наем, класифицирани како оперативен наем се однесуваат на наемот на експозитурите. Вкупните плаќања по овие договори се признаваат во билансот на успех и се распоредуваат праволиниски за целиот период на наем.

Посебна резерва и резервирања

Резервирања се признаваат кога Банката има правна или реална обврска која настанала како резултат на минати настани и доколку постои веројатност за подмирувањето на обврската да биде неопходен одлив на ресурси, но и доколку е возможно веродостојно да се процени износот кој ќе биде потребен за подмирување на обврската.

Износот кој Банката го признава како резервирање претставува проценка на потребниот одлив на средства за подмирување на сегашната вредност на обврската. При почетното мерење Банката ги зема во предвид ризиците и неизвесностите, идните настани и ги дисконтира резервирањата.

Последователно, Банката на секој датум на билансот на состојба го проценува износот на резервирањата и истиот го корегира, со цел да се одрази тековната состојба/проценка.

Почетното признавање и последователното зголемување/намалување на резервирањето Банката го прикажува на нето основа во билансот на успех во позицијата “Останати приходи/останати расходи од дејноста”. Доколку повеќе за Банката не е веројатно дека со подмирувањето на обврската би настанал одлив на средства, Банката ги ослободува неискористените резервирања и ослободувањето го прикажува во позицијата “Останати приходи од дејноста”.

Старателски активности

Банката се однесува како старател на пласирани средства во државни записи во име на физички и правни лица. Тоа не се средства и обврски на Банката и како такви не се

признаени во финансиските извештаи. Банката не е изложена на ризик поврзан со овие средства, со оглед на тоа дека не гарантира за истите.

Користи за вработените

Банката во своето работење извршува плаќања за вработените кои се класифицираат како: краткорочни користи за вработените или користи поради престанок на вработувањето.

Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за пензиско, здравствено и социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита, автомобили).

Банката ги признава краткорочните користи по недисконтиран износ кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Во согласност со применливата законска регулатива, плаќањата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, придонесот за вработување како и персоналниот данок од плата, Банката ги извршува во име и за сметка на своите вработени.

Банката ги уплаќа овие придонеси во државниот фонд за пензиско и инвалидско осигурување како и фондот за здравствено осигурување. Банката ги пресметува придонесите и персоналниот данок според со закон пропишаните стапки, валидни за тековната година аплицирајќи ги на износот на бруто плата и истите ги плаќа во корист на надлежните државни институции и фондови. Придонесите и персоналниот данок од плата за Банката претставуваат обврска за годината, а трошоците за овие плаќања се прикажуваат во билансот на успех во иста позиција како и трошоците за плата. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови.

Користите поради престанок на вработувањето вклучуваат отпремнини коишто се исплаќаат на вработените коишто го прекинуваат работниот однос во Банката пред вообичаеното време за пензионирање.

Банката ги признава како расход во билансот на успех, користите поради престанок на вработувањето, а последователно ги дисконтира во случај кога достасуваат за период подолг од дванаесет месеци по датумот на билансот на состојба.

Во согласност со Законот за исплата на плати, Банката има обврска да исплати на вработените отпремнина при заминување во пензија на денот на пензионирање во износ на две просечни месечни плати по работник во Република Северна Македонија објавени до денот на исплата.

Банката по овој основ признава обврска во билансот на состојба и расход во билансот на успех во износ кој го утврдува со дисконтирање на проценетите идни парични одливи за две просечни месечни плати.

Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Данок на добивка (тековен и одложен) (продолжение)

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели.

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило.

Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочлива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Одложени даночни обврски се износи на даноци на добивка кои треба да се платат во идните периоди за сите оданочливи времени разлики. Одложените даночни обврски треба да се мерат со примена на даночните стапки кои биле важечки на датумот на билансот на состојба. Одложените даночни обврски не треба да се дисконтираат.

Дивиденди и акционерски капитал

Обични акции

Акционерскиот капитал се состои од обични акции.

Дивиденди

Дивидендите доколку постојат се прикажани во капиталот за периодот во којшто се одобрени од акционерите на Банката.

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Премија од акции

Премија од акции претставува разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Заработка по акција

Банката ја прикажува заработката по акција во основната структура на билансот на успех. Банката ја прикажува основната заработка по акција односно разводнетата заработка по акција. Основната заработка по акција претставува дел од добивката или загубата кој им припаѓа на акционерите – сопственици на обични акции за ефектите на сите обични акции во оптек во текот на периодот. Разводнетата заработка по акција претставува дел од добивката или загубата кој им припаѓа на акционерите – сопственици на обични акции за ефектите на сите разводнети потенцијални обични акции. Разводнетата заработка по акција во Банката е идентична со основната заработка по акција, поради непостоење на издадени потенцијални обични акции за чиј ефект се врши корекција на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции.

Резерви

Резервите на Банката се содржат од законска и ревалоризациска резерва.

Законската резерва на Банката се искажува по номинална вредност со издвојување од нето добивката согласно Закон за трговски друштва и Статутот на Банката.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположиви за продажба, која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради оштетување и добивките и загубите од курсните разлики, кои се признаваат во билансот на успех). Кога намалувањето на вредноста на финансиското средство расположиво за продажба се признава директно во ревалоризационата резерва и кога постои објективен доказ дека средството е оштетено, кумулативната загуба треба да се тргне од капиталот и да се признае во билансот на успех.

Дополнително, Банката признава ревалоризациски резерви при почетното признавање на преземените средства согласно Одлуката за сметководствен третман на преземените средства врз основ на ненаплатени побарувања од НБРСМ.

Потенцијални обврски и потенцијални средства

Потенцијалната обврска претставува можна обврска која произлегува од минати настани, а може да се потврди преку неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Банката или сегашна обврска која произлегува од минати настани, но не е признаена во билансот на состојба бидејќи не е веројатно дека подмирувањето на истата ќе се предизвика одлив на ресурси или износот на обврската не може веродостојно да се измери.

Банката не признава потенцијални обврски во билансот на состојба.

Потенцијално средство претставува можно средство кое произлегува од минати настани, а може да се потврди преку неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Банката односно произлегува од непланирани или од други неочекувани настани кои создаваат можност за прилив на ресурси. Банката не признава потенцијално средство во билансната евиденција.

Потенцијалните средства и обврски постојано се проценуваат за да се утврди дали приливот односно одливот е веројатен.

г) Употреба на оценки и проценки

Банката прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите во извештајот односно на сметководствената вредност на средствата и обврските. Проценките и расудувањата континуирано се евалуираат и се базирани на претходни искуства и други фактори, вклучувајќи очекувања за идни настани за кои се верува дека ќе бидат веродостојни согласно моменталните услови.

Објективна вредност на финансиските инструменти

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во делот “Принципи на мерење по објективна вредност”. За финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Исправка на вредноста на финансиските средства

Банката еднаш месечно проценува дали постои некаков објективен доказ дека финансиското средство е оштетено односно дали неговата сметководствена вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ. Кога ќе утврди дека одредено финансиското средство е оштетено, Банката го определува надоместливиот износ на соодветното средство и признава исправка на вредност / загуба поради оштетување во билансот на успех. Кога ќе утврди дека исчезнале причините за исправката на вредност,

Банката ја анулира претходно признатата исправка на вредност. Банката ја мери исправката на вредноста / загуба поради оштетување и ненаплатливост на поединечна основа за сите финансиски средства.

Исправката на вредност се оценува на поединечна основа преку очекуваните идни парични приливи.

д) Промена на сметководствени политики, сметководствени оценки и корекција на грешки

Сметководствените политики се применувани конзистентно за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

Споредбени податоци

Со цел да се обезбеди конзистентност во презентацијата на финансиските податоци за тековниот период, некои ставки може да се рекласификуваат во претходниот споредбен период. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на споредбеноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

Во текот на годината со датум 31.12.2024 година Банката е усогласена со регулативата пропишана од Народната банка на Република Северна Македонија за солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност, вложувањата, ликвидноста и отворената девизна позиција.

е) Обелоденување за управување со ризици

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2 – “Управување со ризици”.

ж) Настани по датумот на билансот на состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога финансиските извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, Банката ги корегира своите финансиски извештаи. Банката не прави корекција на финансиските извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

По датумот на билансот на состојба не се случиле настани од материјално значење, а кои бараат обелоденување во финансиските извештаи.

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

А. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
31.12.2024						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	13.684.443	13.684.443
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	7.298	7.298
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	33.524.321	33.524.321
Вложувања во хартии од вредност	-	-	3.600.276	-	-	3.600.276
Останати побарувања	-	-	-	-	276.272	-
Вкупно финансиски средства	-	-	3.600.276	-	47.672.334	51.272.610
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	282.272	282.272
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	37.586.982	37.586.982
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	7.367.363	7.367.363
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	687.418	687.418
Останати обврски	-	-	-	-	111.462	111.462
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	46.035.497	46.035.497

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

A. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
31.12.2023						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	15.812.055	15.812.055
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	3.829	3.829
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	30.424.892	30.424.892
Вложувања во хартии од вредност	-	-	2.436.259	-	-	2.436.259
Останати побарувања	-	-	-	-	168.243	168.243
Вкупно финансиски средства	-	-	2.436.259	-	46.409.019	48.845.278
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	895.096	895.096
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	35.763.278	35.763.278
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	7.243.298	7.243.298
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	687.418	687.418
Останати обврски	-	-	-	-	201.535	201.535
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	44.790.625	44.790.625

2. Управување со ризици

Во своето работење Банката е изложена на најразлични финансиски ризици, и оттука работењето вклучува анализа, проценка, прифаќање и управување со одредено ниво на ризик или комбинација од ризици. Преземањето ризик лежи во основата на финансиските активности, а оперативните ризици се неизбежна последица на вклученоста во финансиските активности. Оттука, целта на Банката е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и повратот на средства и да ги минимизира потенцијалните штетни ефекти врз финансиското работење.

Банката има усвоена Рамка за управување со ризици чија цел е да промовира цврста култура на ризик и да го дефинира прифатливото ниво на ризик. Преку истата Банката се осигура дека воспоставениот систем за управување со ризиците е соодветен на природата, големината и сложеноста на финансиските активности коишто ги врши. Рамката за управување со ризици е документ кој се разгледува во комбинација со посебните политики за управување со одделните ризици како и со Политиката за наградување, Кодексот на однесување и Кодексот на корпоративно управување.

Политиките за управување со ризици, усвоени од Надзорниот одбор ги дефинираат ризиците на кои Банката е изложена. Политиките ги утврдуваат процесите и инструментите кои се употребуваат за идентификација, евалуација, контрола, комуникација и документација на ризиците. Понатаму, воспоставените политики ги дефинираат соодветните лимити на изложеност на ризик и обврзуваат редовно следење на придржувањето кон воспоставените лимити за различните видови ризици преку податоците добиени од веродостојни и ажурирани информативни системи. Банката редовно ги ревидира своите политики и системи за управување со ризици со цел истите да кореспондираат со промените на пазарот, производите и најдобрите практики.

Управувањето со ризици се спроведува од страна на Секторот за управување со ризици и Секторот за управување со кредитен ризик кои известуваат директно на Членот на Управен Одбор, надлежен за управување со ризици, како и специјализираните Под - одбори за управување со ризици. Имено, Одборот за управување со ризиците делува преку следниве под- одбори: Под- одбор за управување со кредитен ризик, Под- одбор за управување со средства и ликвидност, Под- одбор за управување со оперативен ризик, Под-одбор за спречување перење пари и финансирање тероризам, Под-одбор за усогласеност со прописи, Под-одбор за управување со ризик од измама, и Тим за брза реакција. Деловните сектори и креираните Под-одбори функционираат во рамките на политиките одобрени од Управниот Одбор или Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор. Одборот за управување со ризиците обезбедува пишани принципи за севкупното управување со ризици, како и пишани политики за сите видови на ризици. Во дополнение, внатрешната ревизија е одговорна за независно ревидирање на управувањето со ризици и контролната функција во Банката.

2.1 Кредитен ризик

Доминантен ризик во секојдневното работење на Банката претставува кредитниот ризик. Кредитниот ризик претставува ризик од загуба за Банката поради неможноста нејзините коминтенти навремено или во целост да ги измират своите обврски кон неа во договорениот износ и/или договорените рокови. Во принцип, кредитната изложеност произлегува од кредитните активности кои резултираат во кредити, побарувања и инвестициони активности со должнички хартии од вредност и други записи во портфолиото на Банката.

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Исто така, Банката е изложена на кредитен ризик по основ на потенцијални обврски, кои произлегуваат од вонбилансните ставки. Иницијално, при одобрување на кредит или кредитна изложеност, кредитната способност на клиентот се оценува од страна на соодветните советници за бизнис клиенти или кредитни аналитичари во зависност од износот и видот на изложеноста врз база на однапред интерно дефинирани критериуми, форми, процеси и процедури.

Понатаму, одобрувањето на кредитната изложеност продолжува со оценка и одобрување на кредитната изложеност од страна на Кредитниот Одбор согласно интерните лимити за авторизација дизајнирани согласно индивидуалното искуство и знаење на секој поединечен член, како и видот и износот на кредитната изложеност. Управувањето со кредитниот ризик на ниво на Банка кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола на кредитното портфолио се врши од страна на Секторот за кредитен ризик и Под-Одборот за управување со кредитен ризик кои на редовна основа го известуваат Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор на Банката.

а) Кредити, пласмани и аванси дадени на коминтенти и други банки

Најмалку еднаш месечно, Банката врши класификација на кредитната изложеност врз основа на поединечен договор во категории на ризик А, Б, В, Г или Д. При класификацијата на кредитната изложеност, банката ги има предвид:

- кредитната способност на клиентот, односно квалитетот на проектот и
- уредноста во намирувањето на обврските.

Критериуми за класификација на финансиските средства или потенцијалните обврски во групи А, Б, В, Г и Д се следниве:

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група **"А"** доколку ги исполнуваат следните критериуми:

- побарувања од Европската централна банка, како и од централните влади и централните банки на земјите чишто побарувања согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот имаат пондер на ризичност од 0%;
- кредитната изложеност кон клиент чија финансиска состојба и парични текови овозможуваат непречено работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката;
- делот од кредитната изложеност којшто е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување, доколку инструментот се активира во рок од 90 дена од рокот на достасувањето на таа изложеност;
- финансиската состојба и паричните текови на клиентот овозможуваат негово натамошно работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката;
- обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат во рокот на достасување или со задоцнување до 31 ден, или со исклучок до 60 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервал од 32 до 60 дена во период од шест месеци;
- кредитна изложеност која се наоѓа во последната година од пробниот период;

По исклучок, банката може во категоријата на ризик „А“ да ја класифицира кредитната изложеност којашто се намирува со задоцнување подолго од 31 ден, доколку вкупниот износ што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 1000 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена. Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група **"Б"** доколку ги исполнуваат следните критериуми:

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

- кредитната изложеност кон клиент/проект за кој заради финансиски слабости се очекуваат потешкотии во намиравањето на неговите обврски (на пример: намалување на прометот и паричните текови, влошување на профитабилното работење на клиентот, зголемување на показателот за стапката на задолженост и слично);
- кредитната изложеност кај која исполнувањето на обврските се извршува со задоцнување до 60 дена, или со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 61 до 90 дена во претходниот период од шест месеци или
- кредитна изложеност којашто има третман на реструктурирана кредитна изложеност;
- кредитна изложеност којашто најмалку една година нема третман на реструктурирана нефункционална кредитна изложеност.

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "В" доколку ги исполнуваат следните критериуми:

- паричните приливи на клиентот се несоодветни за редовно намиравање на обврските;
- постои несоодветна рочна структура на изворите на финансирање на програмата/проектот за која/кој е побарана финансиска поддршка од банката и приливите врз основа на програмата/проектот;
- задолженоста на клиентот е висока во споредба со капиталот и/или, клиент кој има значителен долг кон доверителите;
- банката не располага со потребните и ажурирани информации за да ја оцени кредитна способност на клиентот;
- обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување до 120 дена, или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена во претходниот период од шест месеци;
- клиентот - нефинансиско лице има побарувања врз основа на финансиски кредит од лице со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или од лице со повисок кредитен рејтинг, но со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“), или
- клиентот - нефинансиско лице има побарувања врз основа на финансиски кредит од лице за кое не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

По исклучок, банката може да не ја класифицира кредитната изложеност кон клиентот која што ги исполнува последните два критериуми од оваа потточка во категоријата на ризик „В“, доколку:

- изложеноста е врз основа на царинска гаранција или гаранција за учество на тендер;
- финансискиот кредит е помал од 31.000.000 денари (доколку финансискиот кредит е даден во странска валута, се зема предвид денарската противвредност на дадениот кредит), или

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

- финансискиот кредит е еднаков или поголем на/од 31.000.000 денари, а изложеноста на банката е поголема од износот на финансискиот кредит и банката извршила исправка на вредноста, односно издвоила посебна резерва, најмалку во износот над 20% од износот на финансискиот кредит, при што кредитната изложеност или клиентот ги исполнува условите за класификација во друга категорија на ризик.

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "Г" и доколку ги исполнуваат следните критериуми:

- клиентот е неликвиден;
- реструктурирана нефункционална кредитна изложеност за која клиентот доцни повеќе од 90 дена или за која е одобрено ново реструктурирање;
- обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 241 до 300 дена во претходниот период од шест месеци, ;
- клиентот (вклучувајќи ги и владите и централните банки) е со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);
- клиентот е со кредитен рејтинг повисок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“), но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“), или клиентот нема кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

По исклучок, банката може да не ја класифицира изложеноста која што ги исполнува последните 2 критериуми од оваа потточка во категоријата на ризик „Г“, доколку станува збор за вонбилансно побарување врз основа на царинска гаранција или гаранција за учество на тендер или доколку станува збор за изложеност кон друга банка, врз основа на тековни сметки во странска валута во странство.

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "Д" доколку ги исполнуваат следните критериуми:

- кредитната изложеност чијшто обврски се извршуваат со задоцнување коешто не ги исполнува условите за класификација во категорија на ризик „Г“;
- над клиентот е воведена стечајна или ликвидациска постапка;
- клиентот го оспорува постоењето на кредитната изложеност (во судска или вонсудска постапка).

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

При утврдување на очекуваните загуби, изложеноста на кредитен ризик се класифицира во една од следните три групи на кредитен ризик:

- Група 1 - категорија на ризик „А“;
- Група 2 - категорија на ризик „Б“ и „В“;
- Група 3 - категорија на ризик „Г“ и „Д“.

Почетно, сите финансиски средства, освен оние средства кои ги исполнуваат условите за класификација во Групата 2 или во Групата 3, се класифицираат во Групата 1. Во Групата 1 се класифицираат сите финансиски средства коишто на датумот на известување имаат низок кредитен ризик, како и оние финансиски средства кои немаат значително зголемување на кредитниот ризик од почетното признавање. Доколку банката забележи значително влошување на кредитниот квалитет на средството после почетното признавање, банката ја прекласифицира изложеноста од Групата 1 во Групата 2, додека трансферот во Групата 3 настанува кога веќе има објективни докази дека настанало оштетување.

Исправката на вредноста на финансиските средства од Групата 1 ја преставува загубата за целиот животен век на средството, кои би настанале како резултат на штетни настани кои би можеле да се појават во следните 12 месеци. Исправката на вредноста на средствата од Групата 2 и Групата 3 е еднаква на вкупниот износ на очекувани кредитни загуби кои може да настанат како резултат на сите штетни настани во текот на целиот преостанат животен век на средството.

Согласно процедурата на Банката, одредувањето на оштетувањата и исправките на вредност се врши на поединечна основа, за сите изложености на кредитен ризик.

Банката ја утврдува очекуваната кредитна загуба на поединечна основа за секоја кредитна изложеност, преку утврдување на сегашната вредност на очекуваните парични текови коишто ќе настанат врз основа на таа кредитна изложеност. За потреби на адекватно утврдување на очекувани парични текови, банката применува модел на миграциона анализа, врз основа на кој се утврдени стапки на очекувана кредитна загуба како производ од стапката на веројатност за ненаплата и стапката на загуба заради ненаплата (PD*LGD). Утврдените стапки на загуба заради ненаплата се користат за намалување на идните парични текови при дисконтирање на истите, за потреба на пресметка на исправка на вредност на поединечна основа.

б) *Должнички хартии од вредност и други записи*

За должнички хартии од вредност и други записи, Одделот за управување со ризици, за раководење на ризикот од кредитна изложеност користи рангирање во зависност од издавачот: Народна Банка на Република Северна Македонија и Република Северна Македонија.

Земајќи предвид дека изложеноста е спрема земјата, Банката не очекува договорните страни да не ги исполнат своите обврски. Според Standard & Poor's Ratings Services Република Северна Македонија е рангирана со ББ- за странски долг и ББ- за домашен долг. Според Fitch Rating Agency е рангирана во ББ+ со стабилни изгледи. Максималната изложеност на кредитен ризик е претставена преку сметководствената вредност на секое финансиско средство во билансот на состојба и е ограничена и набљудувана од Под - Одборот за управување со средства и ликвидност.

2.1.1 Контрола на лимитите за ризична изложеност и политики за заштита од ризик

Банката ја управува, ограничува и контролира концентрацијата на кредитниот ризик на индивидуална и групна основа. Концентрацијата на кредитен ризик на Банката редовно се следи по дејности, географски региони, тип на обезбедување, тип на кредитен производ, просечен износ на кредитната изложеност и валутна структура. Банката го структурира нивото на преземен кредитен ризик преку поставување на лимити за висината на прифатлив ризик кон поединечен должник или група на должници. Таквите ризици се следат на месечна основа. Лимитите за нивото на кредитен ризик се одобруваат од Управниот Одбор или Надзорниот Одбор зависно од големината на изложеноста. Изложеноста на кредитен ризик се управува и преку редовна анализа на способноста на кредитокорисниците и потенцијалните кредитокорисници за исполнување на нивните обврски по камата и главница и преку промена на кредитните лимити, каде што тоа е соодветно. Некои од другите мерки за специфична контрола и намалување на кредитниот ризик се изнесени подолу.

а) Обезбедување

Банката користи спектар на политики и процедури за намалување на кредитниот ризик. Една од мерките за намалување на кредитниот ризик е земање обезбедување за пласираните средства. Банката имплементира правила за прифатливоста на специфичните типови на обезбедување, како и прифатливо ниво на покриеност со обезбедување како заштита од кредитен ризик. Како обезбедување може да се јават недвижен имот, подвижен имот, парично покритие, гарант, кокредитобарател, меница и останати видови на обезбедување дозволени со закон.

Во насока на намалување на потенцијалната загуба од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комингентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за потенцијално оштетување кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи се необезбедени.

б) Потенцијални обврски

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик.

2.1.2 Политики за оштетување и исправка на вредноста

Оштетувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А. ја прикажува целокупната изложеност на Банката на кредитен ризик по категории на кредитен ризик. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредноста и посебна резерва. Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2.1.3 Политики за отпис

Согласно одредбите од Одлуката за Методологијата за управување со кредитниот ризик, Банката врши отпис на побарување :

- врз основа на правосилна судска одлука;
- во случаите коишто се предвидени со интерен акт на банката;
- станува збор за мали износи на поединечно незначајни побарувања, или
- доколку е помината една година од датумот кога банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

ПроКредит Банка АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

2.1 А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Табелата 2.1 А ја прикажува максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
<i>во илјади денари</i>																		
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	7.300	3.833	31.592.066	27.960.826	3.600.276	2.436.259	-	-	9.741.173	12.330.390	1.981	2.025	155.945	93.118	6.959.783	6.217.442	52.058.523	49.043.893
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	(6)	(4)	(128.706)	(137.225)	-	-	-	-	(235)	(92)	(15)	(29)	(1.221)	(991)	(18.344)	(20.230)	(148.526)	(158.572)
	7295	3.829	31.463.360	27.823.601	3.600.276	2.436.259	-	-	9.740.937	12.330.298	1.966	1.996	154.723	92.126	9.941.439	6.197.212	51.909.996	48.885.321
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	2.180.746	2.498.229	-	-	-	-	-	-	1.152	1.021	38.887	34.487	201.008	153.953	2.421.793	2.687.690
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(197.624)	(166.014)	-	-	-	-	-	-	(232)	(245)	(2.000)	(1.759)	(10.944)	(7.907)	(210.801)	(175.924)
	-	-	1.983.121	2.332.215	-	-	-	-	-	-	920	776	40.888	32.728	190.065	146.047	2.210.993	2.511.766
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва (Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	380.940	720.556	-	-	-	-	-	-	13.049	14.039	165	11.181	304	0	394.459	745.776
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	(219.351)	(451.059)	-	-	-	-	-	-	(12.249)	(12.958)	(158)	(11.163)	(137)	0	(231.896)	(475.180)
	-	-	161.589	269.497	-	-	-	-	-	-	800	1.081	7	18	167	0	162.563	270.596
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	7.300	3.833	34.153.752	31.179.611	3.600.276	2.436.259	-	-	9.741.173	12.330.390	16.183	17.085	194.997	138.786	7.161.094	6.371.395	54.874.775	52.477.359
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	(6)	(4)	(545.682)	(754.298)	-	-	-	-	(235)	(92)	(12.496)	(13.232)	(3.380)	(13.913)	(29.424)	(28.136)	(591.223)	(809.676)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	7.295	3.829	33.608.070	30.425.314	3.600.276	2.436.259	-	-	9.740.937	12.330.298	3.686	3.853	191.617	124.872	7.131.670	6.343.259	54.283.552	51.667.683

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ПроКредит Банка АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

2.1 Б.Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

Табелата 2.1.Б ја покажува вредноста на обезбедувањето по објективна вредност земена за заштита на кредитниот ризик.

Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположлив и за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	1.475.434	1.172.367	-	-	-	-	-	-	-	-	335.859	263.513	1.811.293	1.435.880
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	254.900	265.517	-	-	-	-	-	-	-	-	146.476	128.471	401.376	390.988
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	1.975.250	2.808.955	-	-	-	-	-	-	-	-	51.319	78.880	2.026.569	2.887.835
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот																
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	9.668.328	8.394.362	-	-	-	-	-	-	-	-	853.739	762.752	10.522.067	9.157.114
имот за вршење дејност	-	-	20.938.758	20.652.063	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608.502	3.718.209	24.547.260	24.370.272
Залог на подвижен имот	-	-	6.401.808	5.523.632	-	-	-	-	-	-	-	-	716.207	799.634	7.118.015	6.323.266
Останати видови на обезбедување	-	-	1.818.213	1.373.197	-	-	-	-	-	-	-	-	602.416	96.237	2.420.696	1.469.434
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	42.523.691	40.187.093	-	-	-	-	-	-	-	-	6.314.518	5.847.696	48.847.209	46.034.789

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ПроКредит Банка АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

2.1 В.Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

Табелата 2.1.В ја покажува концентрацијата на кредитниот ризик по сектори и дејности.

кредити на и побарувања од банки	кредити на и побарувања од други комитенти		вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		парични средства и парични еквиваленти		побарувања за провизии и надомести		останати побарувања		вонбилансни изложени		вкупно			
	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023		
Нерезиденти	4.036	-	129.136	171.739	-	-	-	-	1.414.187	-	44	56	-	-	53.771	40.727	1.601.174	212.522
земјоделство, лов и шумарство и рибарство	-	-	1.026.163	1.163.464	-	-	-	-	-	-	258	126	-	-	105.839	89.507	1.132.260	1.253.096
рударство и вадење на камен	-	-	236.282	100.355	-	-	-	-	-	-	7	5	-	-	85.368	34.659	321.657	135.020
прехранбена индустрија (преработувачка индустрија)	-	-	1.984.888	1.964.985	-	-	-	-	-	-	98	141	6	6	457.982	516.912	2.442.974	2.482.044
текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	809.114	559.195	-	-	-	-	-	-	28	78	-	-	50.310	85.250	859.452	644.523
хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	827.093	918.022	-	-	-	-	-	-	56	119	-	-	63.902	57.910	891.050	976.051
производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	1.140.086	1.240.389	-	-	-	-	-	-	82	43	-	-	192.288	141.622	1.332.455	1.382.053
останата преработувачка индустрија	-	-	1.295.764	1.391.682	-	-	-	-	-	-	80	68	-	2	204.837	179.071	1.500.681	1.570.823
снабдување со електрична енергија, гас пареа и климатизација	-	-	1.843.850	1.431.056	-	-	-	-	-	-	71	98	-	6	24.817	67.106	1.868.869	1.498.266
снабдување со вода, отстранување на отпад и дејности за санација на околината	-	-	65.107	63.735	-	-	-	-	-	-	52	52	130	-	14.715	16.405	79.910	80.191
Градежништво	-	-	3.333.373	3.422.494	-	-	-	-	-	-	492	379	125	126	1.881.075	1.594.299	5.215.065	5.017.297
трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата	-	-	8.750.984	8.362.632	-	-	-	-	-	-	621	1.039	5	9	2.063.782	1.929.267	10.815.392	10.292.947
транспорт и складирање	-	-	3.005.256	2.537.316	-	-	-	-	-	-	374	383	2	25	847.030	672.513	3.852.661	3.210.947
објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	556.264	500.231	-	-	-	-	-	-	106	65	-	-	43.444	15.494	599.815	515.790
информации и комуникации	-	-	358.472	311.305	-	-	-	-	-	-	50	37	-	-	218.042	297.574	576.564	608.922
финансиски дејности и дејности на осигурување (финансиско посредување)	3.259	3.829	3.962	4.424	3.600.276	2.436.259	-	-	8.326.750	12.330.298	5	8	11.778	11.130	3.937	3.934	11.949.966	14.789.881
дејности во врска со недвижен имот (активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности)	-	-	730.167	706.508	-	-	-	-	-	-	8	31	-	-	78.920	76.465	809.095	783.005
стручни научни и технички дејности	-	-	312.165	253.686	-	-	-	-	-	-	186	84	-	-	371.585	273.504	683.936	527.273
административни и помошни услужни дејности	-	-	331.063	253.031	-	-	-	-	-	-	39	65	36.801	32.728	153.877	85.705	521.781	370.529
јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	-	-	76.371	90.400	-	-	-	-	-	-	12	17	-	-	55.888	54.648	132.271	145.065
дејности на здравство и социјална работа	-	-	168.677	162.210	-	-	-	-	-	-	27	11	-	-	6.721	471	175.426	162.692
уметност забава и рекреација	-	-	64.197	65.887	-	-	-	-	-	-	10	25	-	-	9.275	3.776	73.481	69.687
други услужни дејности	-	-	25.292	32.392	-	-	-	-	-	-	22	38	81.225	74.980	6.932	1.971	113.471	109.381
дејности на домаќинства, како работодавци, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дејности на екстеротиријални организации	-	-	6.534.346	4.719.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958	884	61.545	5.856	137.298	104.470	6.734.148	4.830.385
трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	7.295	3.829	33.608.070	30.425.314	3.600.276	2.436.259	-	-	9.740.937	12.330.298	3.686	3.853	191.617	124.872	7.131.670	6.343.259	54.283.552	51.667.683

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ПроКредит Банка АД Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

2.1 Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Географска локација	кредити на и побарувања од банки		кредити на и побарувања од други комитенти		вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		парични средства и парични еквиваленти		побарувања за провизии и надомести		останати побарувања		вонбилансни изложености		вкупно	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Република Северна Македонија	3.257	1.375	33.478.936	30.253.575	3.600.276	2.436.259	-	-	7.834.755	11.638.395	3.643	3.796	179.840	119.063	7.077.899	6.302.532	52.178.606	50.754.995
Земји-членки на Европската унија	481	118	20.191	30.335	-	-	-	-	1.901.304	689.108	24	40	-	5.809	9	3	1.922.009	725.413
Европа (останато)	3.557	2.336	105.927	122.853	-	-	-	-	4.878	2.794	16	12	2	0	33.305	32.818	147.685	160.814
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	0	-	-	-	1	3
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	3.017	18.551	-	-	-	-	-	-	2	2	11.775	-	20.457	7.906	35.251	26.459
Вкупно	7.295	3.829	33.608.070	30.425.314	3.600.276	2.436.259	-	-	9.740.937	12.330.298	3.686	3.853	191.617	124.872	7.131.670	6.343.259	54.283.552	51.667.683

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

2.1 Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

	Средства за тргување				Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање									
	Должнички хартии од вредност за тргување		Сопственички хартии од вредност за тргување		Должнички хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вкупно	
	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023	тековна година 2024	претходна година 2023
	во илјади денари													
Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност														
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
категиорија на ризик		-		-		-		-		-		-		-
Вкупна сметководствена вредност		-		-		-		-		-		-		-

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносниот ризик е ризикот од загуба што се јавува кога Банката не може да обезбеди доволно парични средства за надмирување на своите обврски во рокот на нивното достасување, или може да ги обезбеди потребните средства со многу повисоки трошоци.

Банката има воспоставено систем за управување со ликвидносниот ризик кој што одговара на природата, обемот и сложеноста на финансиските активности кои ги врши.

Банката има воспоставено процес за утврдување на потребната интерна ликвидност коишто обезбедува идентификување, мерење и оценка на материјалните ризици; соодветно ниво на ликвидност во однос на прифатливото ниво на ризик и профилот на ризичност на банката; и натамошно унапредување на системот за управување со ризиците.

Интерната ликвидност претставува процена на тековните и идни потреби на ликвидни средства и стабилни извори на средства заради покривање на ризиците врз ликвидноста на Банката во нормални и вонредни услови на работење.

Процеси на управување со ликвидносниот ризик

Процесот на управување со ликвидносниот ризик на Банката се спроведува од страна на Одделот за управување со средства и ликвидност и Секторот за управување со ризици, и е надгледуван од страна на Под - Одборот за управување со средства и ликвидност (ALCO). Истиот вклучува:

- Планирање и управување со паричните текови - приливите и одливите на парични средства на дневна основа;
- Воспоставување и одржување на соодветна рочна структура на активата и пасивата (побарувањата и обврските);
- Учество на пазарот на пари;
- Пласирање на слободните ликвидни средства во благајнички записи и вложувања во хартии од вредност кои по потреба, можат да се продадат на секундарниот пазар;
- Следење на изворите на средства и нивната концентрација;
- Одржување на стапката на покриеност со ликвидност утврдени согласно Одлуката за методологијата за управување со ликвидносниот ризик;
- Следење на интерните ликвидносни показатели;
- Одржување на задолжителните резерви;
- Тестирање на ликвидноста преку стрес сценарија;
- План за управување со ликвидноста во вонредни услови.

Пристап на финансирање

Изворите на ликвидност редовно се ревидирани од страна на Под - Одборот за управување со средства и ликвидност за да се одржи широка диверзификација по валута, добавувач, производ и рок. Бизнис планот на Банката се ревидира годишно, како основа за утврдување на среднорочните потреби за финансирање, како во однос на капиталот така и во однос на должничко финансирање на Банката. ПроКредит Холдинг АГ, компанијата мајка на Банката служи како “позајмувач во крајна линија”.

Подолу прикажаната табела ги анализира билансните и вонбилансните средства на Банката на 31 декември 2024 година, прикажани во периоди на достасување според преостанатиот период од датумот на Билансот на состојба до договорниот рок на достасување и обврските на основа на договорниот рок на достасување.

2.2.Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари

31 декември 2024

Финансиски средства

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргување
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот
 на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придружени друштва
 Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Заложени средства
 Одложени даночни средства

Вкупна финансиски средства

Финансиски обврски

Обврски за тргување
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот
 на успех, определени како такви при почетното признавање
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банки
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски
 Обврски за данок на добивка (тековен)
 Одложени даночни обврски
 Останати обврски

Вкупно финансиски обврски

Вонбилансни ставки

Вонбилансна актива

Вонбилансна пасива

Рочна неусогласеност

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	13.864.443	-	-	-	-	-	13.864.443
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	7.297	-	-	-	-	-	7.297
Кредити на и побарувања од други комитенти	2.895.126	1.379.470	5.129.967	2.351.652	9.667.303	12.100.803	33.524.321
Вложувања во хартии од вредност	189.934	214.345	3.120.596	75.401	-	-	3.600.276
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	272.579	3.433	261	-	-	-	276.273
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	17.229.378	1.597.248	8.250.824	2.427.053	9.667.303	12.100.803	51.272.609
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	36.292	245.980	-	-	-	-	282.272
Депозити на други комитенти	24.930.143	1.452.200	8.116.306	2.132.721	579.942	375.670	37.586.982
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	202.051	110.674	1.166.724	1.595.747	3.079.487	1.212.680	7.367.363
Субординирани обврски	-	-	10.973	-	-	676.445	687.418
Обврски за данок на добивка (тековен)	34.916	-	-	-	-	-	34.916
Одложени даночни обврски	381	-	-	-	-	-	381
Останати обврски	38.329	73.133	-	-	-	-	111.462
Вкупно финансиски обврски	25.242.111	1.881.987	9.294.003	3.728.468	3.659.429	2.264.795	46.070.793
Вонбилансна актива	307.475	-	-	-	-	-	307.475
Вонбилансна пасива	294.737	1.056.770	4.404.505	1.082.181	418.532	343.701	7.600.426
Рочна неусогласеност	(7.999.995)	(1.341.509)	(5.447.684)	(2.383.596)	5.589.342	9.492.307	(2.091.135)

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

2.2.Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари

31 декември 2023

Финансиски средства

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргување
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придружени друштва
 Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Заложени средства
 Одложени даночни средства

Вкупна финансиски средства

Финансиски обврски

Обврски за тргување
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банки
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски
 Обврски за данок на добивка (тековен)
 Одложени даночни обврски
 Останати обврски

Вкупно финансиски обврски

Вонбилансни ставки

Вонбилансна актива
 Вонбилансна пасива

Рочна неусогласеност

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	15.812.055	-	-	-	-	-	15.812.055
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	3.829	-	-	-	-	-	3.829
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.290.983	1.270.682	5.578.763	1.803.614	8.271.305	10.209.545	30.424.892
Вложувања во хартии од вредност	189.920	353.643	1.816.907	-	75.789	-	2.436.259
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	164.383	3.575	285	-	-	-	168.243
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	19.461.170	1.627.900	7.395.955	1.803.614	8.347.094	10.209.545	48.845.278
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	34.166	614.950	245.980	-	-	-	895.096
Депозити на други комитенти	24.373.435	1.123.882	5.470.267	3.516.212	930.449	349.033	35.763.278
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	154.874	121.344	855.284	1.338.252	3.436.382	1.337.162	7.243.298
Субординирани обврски	-	-	10.973	-	-	676.445	687.418
Обврски за данок на добивка (тековен)	51.064	-	-	-	-	-	51.064
Одложени даночни обврски	34	-	-	-	-	-	34
Останати обврски	105.005	96.530	-	-	-	-	201.535
Вкупно финансиски обврски	24.718.578	1.956.706	6.582.504	4.854.464	4.366.831	2.362.640	44.841.723
Вонбилансна актива	307.475	338.223	-	-	-	-	645.698
Вонбилансна пасива	201.657	930.011	3.891.187	960.738	435.021	430.830	6.849.444
Рочна неусогласеност	(5.151.590)	(920.594)	(3.077.736)	(4.011.588)	3.545.242	7.416.075	(2.200.191)

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнаените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик подразбира ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти и стоките наменети за тргување. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамките на прифатливите параметри, со оптимизација на односот помеѓу превземениот ризик и остварениот приход.

Каматниот ризик или ризикот од промени на пазарните каматни стапки во портфолиото на банкарски активности, претставува ризик од загуба којшто произлегува од неповолните промени на каматните стапки коишто влијаат на позициите во портфолиото на банкарски активности на Банката.

Банката е изложена на ризик од промена на каматните стапки се додека каматносните средства (вклучувајќи ги и вложувањата) и каматносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или се во различни износи. Земајќи во предвид дека совршено усогласување на средствата и обврските е реално невозможно, Банката дефинира максимален износ на прифатлив ризик од промена на каматните стапки кој претставува соодветен инструмент за управување со овој ризик.

Банката има воспоставено систем на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности, кој одговара на природата, обемот и сложеноста на финансиските активности кои што ги врши.

Секторот за управување со ризици го анализира ефектот врз билансите на Банката од значајни промени на каматните стапки кои резултираат од сегашни и очекувани нови финансирања, нови бизнис области или рочности на изложеностите. Пододборот за управување со средства и ликвидност, како и Секторот за управување со ризици на редовна основа ја следат изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки, како и усогласеноста со лимитите дефинирани во Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки и Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности. Анализата на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските, како и анализата на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски на Банката, прикажани во однапред дефинирани рамки на достасување, врз основа на преостанатиот период до достасување или следниот датум кога каматните стапки можат да претрпат поместување, се дадени во табелите кои следуваат.

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промена на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

31 декември 2024 (тековна година)

Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)

Ефекти од примена на сценарија

Ризик од промена на девизен курс

Апрецијација на денарот за 20%

Депрецијација на денарот за 20%

Ризик од промена на каматните стапки

Ризик од промена на пазарната цена кај

вложувањата во сопственички хартии од вредност

Комбинирани сценарија

1) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 10%

2) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 30%

3) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 50%

Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
860.054	6.119.045	34.863.644	17,55%
(8.952)	6.110.093	31.673.438	19,29%
8.952	6.127.997	38.110.684	16,08%
(9.944)	6.109.101	38.093.603	16,04%
(47.737)	6.071.308	38.059.439	15,95%
(85.530)	6.033.515	38.025.276	15,87%

31 декември 2023 (претходна година)

Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2023)

Ефекти од примена на сценарија

Ризик од промена на девизен курс

Апрецијација на денарот за 20%

Депрецијација на денарот за 20%

Ризик од промена на каматните стапка

Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата

во сопственички хартии од вредност

Комбинирани сценарија

1) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 10%

2) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 30%

3) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 50%

Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
615.829	4.695.148	30.176.427	15,56%
(8.105)	4.687.044	26.873.887	17,44%
8.105	4.703.253	33.528.983	14,03%
(23.820)	4.671.329	33.499.688	13,94%
(87.668)	4.607.480	33.441.096	13,78%
(151.517)	4.543.631	33.502.596	13,56%

Ефектот од промена на каматните стапки за 200 базични поени е прикажан во дел А од табела 2.3.2 во позицијата 2. Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолио на банкарски активности.

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промена на пазарниот ризик
 Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	Тековна година 2024				Претходна година 2023			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
<i>во илјади денари</i>								
Вредност изложена на ризик кај каматонските инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешката “Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување” не се пополнува бидејќи Банката нема издвоено капитал за управување со пазарен ризик.

2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

	Позиција	Валута	Тековна година 2024	Претходна година 2023
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	306.060	113.591
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	163.349	(15.450)
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР ДК (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР ДК	(1.092)	(295)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР збирно (ФКС + ВКС + ПКС)	збирно	(4.999)	(323)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		463.319	97.523
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		6.115.192	4.695.148
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ / СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		7,58%	2,08%

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари

31 декември 2024

Финансиски средства
 Парични средства и парични еквиваленти
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Останата неспомната каматочувствителна актива
 Вкупно каматочувствителни финансиски средства

Финансиски обврски
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Депозити на банки
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски и хибридни инструменти
 Останати неспомнати каматочувствителни обврски
 Вкупно каматочувствителни финансиски обврски
 Нето-билансна позиција
 Вонбилансни каматочувствителни активни позиции
 Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции
 Нето-вонбилансна позиција
 Вкупна нето-позиција

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	103.597	-	-	-	-	-	103.597
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	4.455.236	-	-	-	-	-	4.455.236
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.124.435	3.199.743	8.543.712	4.144.702	7.107.217	3.184.796	33.304.604
Вложувања во хартии од вредност	191.122	806.960	3.120.595	73.696	-	-	4.192.373
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	11.874.390	4.006.703	11.664.308	4.218.398	7.107.217	3.184.796	42.055.811
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	13.611.112	1.343.896	8.180.012	2.034.483	563.847	364.966	26.098.316
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.156.514	492.433	1.493.610	1.062.346	2.066.234	1.089.929	7.361.065
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	676.445	676.445
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	14.767.626	1.836.329	9.673.622	3.096.829	2.630.080	2.131.340	34.135.826
Нето-билансна позиција	(2.893.236)	2.170.374	1.990.685	1.121.569	4.477.136	1.053.456	7.919.984
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	(2.893.236)	2.170.374	1.990.685	1.121.569	4.477.136	1.053.456	7.919.984

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари

31 декември 2023

Финансиски средства
Парични средства и парични еквиваленти
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други комитенти
Вложувања во хартии од вредност
Останата неспомната каматочувствителна актива
Вкупно каматочувствителни финансиски средства

Финансиски обврски
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Депозити на банки
Депозити на други комитенти
Издадени должнички хартии од вредност
Обврски по кредити
Субординирани обврски и хибридни инструменти
Останати неспомнати каматочувствителни обврски
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски
Нето-билансна позиција
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции
Нето-вонбилансна позиција
Вкупна нето-позиција

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	647.929	-	-	-	-	-	647.929
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	5.200.000	-	-	-	-	-	5.200.000
Кредити на и побарувања од други комитенти	10.122.630	2.601.333	7.481.891	2.829.116	5.075.765	2.018.129	30.128.863
Вложувања во хартии од вредност	775.851	353.644	1.816.906	-	74.083	-	3.020.484
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	16.746.410	2.954.977	9.298.797	2.829.116	5.149.848	2.018.129	38.997.277
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	15.019.656	1.712.394	5.695.703	3.285.913	905.337	338.363	26.957.366
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	436.489	223.846	2.237.677	883.129	2.250.255	1.206.200	7.237.596
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	676.445	676.445
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	15.456.145	1.936.240	7.933.380	4.169.042	3.155.592	2.221.008	34.871.407
Нето-билансна позиција	1.290.265	1.018.737	1.365.417	(1.339.926)	1.994.256	(202.879)	4.125.870
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	1.290.265	1.018.737	1.365.417	(1.339.926)	1.994.256	(202.879)	4.125.870

2.3.3 Валутен ризик

Валутниот ризик е ризик од загуба заради промени во меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути, кои негативно ќе влијаат на профитот и капиталот на Банката.

Банката има воспоставено систем за идентификување, мерење, следење и контрола на валутниот ризик на кој е изложена во своето работење, при што се опфатени сите активности и трансакции кои, во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во девизи и во денари индексирани во девизна клаузула, и кои во согласност со книговодствените правила се курсираат на редовна основа.

Согласно Политиката за управување со валутен ризик, воспоставувањето на отворени девизни позиции за шпекулативни цели не е дозволено, односно сите трансакции се прават со цел затворање на отворените девизни позиции (отворени како резултат на клиентски трансакции) или со цел обезбедување, односно пласирање на ликвидност. Лимитите на изложеност на валутен ризик се дефинирани во Одлуката за управување со валутен ризик и Политиката за управување со валутен ризик. Лимитите се следат од страна на Одделот за управување со средства и ликвидност, Секторот за позадински операции- одговорни за платен промет и Секторот за управување со ризици, на дневна основа. Банката се грижи нето изложеноста да се одржува на прифатливо ниво со купување или продавање девизни средства на краток рок кога е неопходно да се справува со краткорочни дебаланси.

Банката изработи сензитивна анализа врз основа на податоците од билансот на состојба на ден 31.12.2024, заради утврдување на ефектите од промена на меѓувалутните курсеви и вредноста на денарот во однос на странските валути. Претпоставка при спроведувањето на сензитивната анализа е процент на депрецијација, односно апрецијација на вредноста на денарот во однос на странските валути од 5%.

Сензитивната анализа ги даде следните резултати:

Во услови на депрецијација од 5% сопствените средства на Банката ќе се зголемат за 238 илјади денари (позитивен ефект на курсни разлики), додека коефициентот на капитална адекватност на Банката ќе се намали на 17,15% (од 17,55%), односно ефектот на зголемена ризично-пондерирана актива е поголем од ефектот на позитивни курсни разлики.

Во услови на апрецијација од 5% сопствените средства на Банката ќе се намалат за 2.238 илјади денари (негативен ефект на курсни разлики), додека коефициентот на капитална адекватност на Банката ќе се зголеми на 17,94% (од 17,55%).

Стрес тестирањето покажува дека во услови на реализација на ова сценарио Банката ќе биде во состојба да ја одржи капиталната адекватност на задоволително ниво.

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

31 декември 2024 (тековна година)

Монетарни средства

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргување
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придружени друштва
 Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Заложени средства
 Одложени даночни средства

Вкупно монетарни средства

Монетарни обврски

Обврски за тргување
 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 Депозити на банки
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски
 Обврски за данок на добивка (тековен)
 Одложени даночни обврски
 Останати обврски

Вкупно монетарни обврски

Нето-позиција

	МКД	ЕУР	УСД	валути кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	7.469.560	5.994.087	312.482	-	-	-	-	-	88.314	13.864.443
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	3.257	3.956	85	-	-	-	-	-	-	7.298
Кредити на и побарувања од други комитенти	16.210.040	17.287.163	27.050	-	-	-	-	-	-	33.524.253
Вложувања во хартии од вредност	3.524.874	75.402	-	-	-	-	-	-	-	3.600.276
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	223.905	40.140	12.228	-	-	-	-	-	-	276.273
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	27.431.636	23.400.748	351.845	0	0	0	0	0	88.314	51.272.543
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	279.204	3.068	-	-	-	-	-	-	282.272
Депозити на други комитенти	21.952.311	15.226.603	339.990	-	-	-	-	-	68.078	37.586.982
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	140.445	7.226.918	-	-	-	-	-	-	-	7.367.363
Субординирани обврски	-	687.418	-	-	-	-	-	-	-	687.418
Обврски за данок на добивка (тековен)	34.916	-	-	-	-	-	-	-	-	34.916
Одложени даночни обврски	381	-	-	-	-	-	-	-	-	381
Останати обврски	35.162	64.433	6.565	-	-	-	-	-	5.302	111.462
Вкупно монетарни обврски	22.163.215	23.484.576	349.623	0	0	0	0	0	73.380	46.070.794
Нето-позиција	5.268.430	(83.770)	2.222	0	0	0	0	0	14.934	5.200.816

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ПроКредит Банка АД Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

31 декември 2023 (предходна година)

Монетарни средства

Парични средства и парични еквиваленти

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Вложувања во придружени друштва

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Останати побарувања

Заложени средства

Одложени даночни средства

Вкупно монетарни средства

Монетарни обврски

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски

Обврски за данок на добивка (тековен)

Одложени даночни обврски

Останати обврски

Вкупно монетарни обврски

Нето-позиција

	МКД	ЕУР	УСД	валути кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	8.968.569	6.367.148	429.256					47.082	15.812.055
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	1.373	2.426	30	-	-	-	-	-	3.829
Кредити на и побарувања од други комитенти	12.527.463	17.877.813	19.616	-	-	-	-	-	30.424.892
Вложувања во хартии од вредност	2.360.470	75.789	-	-	-	-	-	-	2.436.259
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	143.860	12.631	11.752	-	-	-	-	-	168.243
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	24.001.735	24.335.807	460.654	-	-	-	-	47.082	48.845.278
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	892.230	2.866	-	-	-	-	-	895.096
Депозити на други комитенти	19.558.424	15.749.852	413.616	-	-	-	-	41.386	35.763.278
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	178.348	7.064.950	-	-	-	-	-	-	7.243.298
Субординирани обврски	-	687.418	-	-	-	-	-	-	687.418
Обврски за данок на добивка (тековен)	51.064	-	-	-	-	-	-	-	51.064
Одложени даночни обврски	34	-	-	-	-	-	-	-	34
Останати обврски	90.075	65.218	45.457	-	-	-	-	785	201.535
Вкупно монетарни обврски	19.877.945	24.459.668	461.939	-	-	-	-	42.171	44.841.723
Нето-позиција	4.123.790	(123.861)	(1.285)	-	-	-	-	4.911	4.003.555

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

3. Адекватност на капиталот

Цели на Банката во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствуваат со барањата за капитал согласно регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија и внатрешно утврдените лимити;
- Да се обезбеди долгорочна стабилност за да се овозможи стабилен и континуиран поврат за акционерите и останатите заинтересирани лица;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи деловниот развој на Банката.

Адекватноста на капиталот и висината на сопствените средства се следат од страна на Одборот за управување со ризици на Банката на редовна месечна основа, во согласност со внатрешно утврдени лимити.

Народна Банка на Република Северна Македонија пропишува:

- а) банката да одржува минимално ниво на регулаторен капитал од МКД 560.000.000;
- б) банката да одржи стапка на редовен основен капитал поголема од 4,5% (стапка на редовен основен капитал);
- в) банката да одржи стапка на основен капитал поголема од 6% (стапка на основен капитал); и
- г) банката да одржи стапка на адекватност на капиталот од или над 8%.

Сопствените средства на Банката според регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија се поделени во две групи:

- Основен капитал кој претставува збир од редовниот основен капитал и додатниот основен капитал. Редовен основен капитал ги вклучува следните позиции: уплатени и запишани обични акции и премија, законски резерви, задржана добивка и ревалоризациски резерви. Додатниот основен капитал вклучува хибриден инструмент. Заклучно со 31.12.2024 Банката нема распределено средства како додатен основен капитал;
- Дополнителен капитал кој вклучува субординиран инструмент.

Банката е должна да одржува и соодветен износ на капитал за покривање на т.н. заштитни слоеви на капиталот. Согласно Законот за банки Народната Банка пропишува четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- Заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците;
- Противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците;
- Заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците;
- Системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците.

3. Адекватност на капиталот

Согласно Законот за банки и Одлуката за методологијата за идентификување на системски значајни банки, Банката издвојува соодветен процент на редовен основен капитал за покривање на пропишаните заштитни слоеви на капиталот.

Согласно Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот, активата (билансна и вонбилансна) пондерирана според кредитен ризик се пресметува користејќи 7 пондери на ризичност. Пондерите на ризичност се аплицираат на кредитната изложеност во зависност од нејзината природа и степенот на исполнување на условите предвидени со Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот земајќи го предвид и обезбедувањето кое треба да ги исполнува критериумите предвидени со истата Одлука. Освен активата пондерирана за кредитен ризик, активата пондерирана за валутен како и оперативен ризик, се дел од вкупната актива пондерирана за ризици на Банката.

Стапките на редовен основен капитал, основен капитал и стапката на адекватност на капиталот се добиваат како однос помеѓу редовниот основен капитал, основен капитал или сопствените средства на Банката соодветно и збирот од активата (билансна и вонбилансна) пондерирана според ризици согласно одредбите од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Покрај пресметката на капиталната адекватност согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, Банката има дефинирано процес на интерно утврдување на потребниот капитал за покривање на поединечните ризици на кои Банката е изложена во нејзиното работење. Процесот на интерно утврдување на износот на потребен капитал вклучува: идентификување на материјалните ризици, мерење или оценка на поединечните материјални ризици и утврдување на соодветниот износ на интересен капитал за покривање на поединечен ризик, утврдување на вкупниот интересен капитал за покривање на ризиците и споредба на износот на сопствените средства на Банката со вкупниот интересен капитал потребен за покривање на ризиците и преземање активности за достигнување и/или одржување на потребниот износ на сопствени средства.

Табелата подолу претставува сумарен преглед на сопствените средства и коефициентот на адекватност на капиталот на Банката за периодот што завршува на 31 декември.

Со состојба 31.12.2024 година Банката ги исполнува законски пропишаните капитални барања и пропишаните заштитни слоеви за зачувување на капиталот и за системска значајност кои ги покрива со редовниот основен капитал.

3.1. Извештај за стапката на адекватност на капиталот

во илјади денари

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2024	Претходна година 2023
I	Активa пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	31.741.572	27.680.914
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	2.539.326	2.214.473
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	46.173	40.717
4	Нето-позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	-	-
6	Активa пондерирана според валутниот ризик	-	-
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	249.766	199.641
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик	3.122.072	2.495.512
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активa пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	34.863.644	30.176.427
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	2.789.092	2.414.114
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	6.119.045	4.695.148
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)	17,55%	15,56%

3.2. Извештај за сопствени средства

Ред.бр.	Опис	Тековна година 2024	Претходна година 2023
A1.	Сопствени средства	6.119.045	4.695.148
A2.	Основен капитал	5.442.600	4.018.703
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	5.442.600	4.018.703
A3.1	Позиции во РОК	5.442.600	4.018.703
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	2.078.316	1.708.148
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	74.633	74.633
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	132.621	101.830
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	2.681.527	2.096.490
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	427.260	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	48.242	37.603
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	-	-
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	-	-
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
V4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
V4.1	Позиции во ДОК	-	-
V4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
V4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
V4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
V4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
V4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
V4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
V4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
V4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
V4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
V4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
V4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
V4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
V4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
V4.4.2.	Останато	-	-
V4.5.	Други позиции од ДОК	-	-

C5.	Дополнителен капитал (ДК)	676.445	676.445
C5.1.	Позиции во ДК	676.445	676.445
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
C5.1.2.	Субординирани кредити	676.445	676.445
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
C5.4.2.	Останато	-	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-	-

4. Известување според сегментите

Оперативни сегменти

Значајни оперативни сегменти на Банката се:

- Работа со население - дадени кредити, услуги за платен промет, картично работење, тековни и орочени депозити на физички лица и самостојни вршители на дејност;
- Корпоративно банкарство - дадени кредити, гаранции и акредитиви, тековни и орочени депозити, услуги за платен промет на нефинансиски и финансиски друштва;
- Инвестициско банкарство - управување со средства на други лица, советодавни услуги, услуги поврзани со издавање на хартии од вредност итн.;
- Држава - поседување на хартии од вредност издадени од државата, обврски за даноци итн.

Распределбата на билансните позиции според оперативните сегменти е прикажана во табелата подолу:

4 А. Оперативни сегменти

во илјади денари

31 декември 2024

Нето-приходи/(расходи) од камата 56.387
 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести 158.540
 Нето-приходи од тргување -
 Нето-приходи од други финансиски инструменти
 евидентирани по објективната вредност -
 Останати оперативни приходи - 262.419
 Приходи реализирани помеѓу сегментите -

Вкупно приходи по сегмент

Исправка на вредноста на финансиските средства. на
 нето-основа (10.421)
 Загуба поради оштетување на нефинансиските
 средства, на нето-основа - 13.875
 Амортизација (9.567)
 Трошоци за реструктурирање -
 Трошоци за вложување во недвижности и опрема
 Останати расходи (235.073)

Вкупно расходи по сегмент

Финансиски резултат по сегмент

Данок од добивка

Добивка/(загуба) за финансиската година

Вкупна актива по сегмент 6.609.226
 Неалоцирана актива по сегмент -

Вкупна актива

Вкупно обврски по сегмент (14.700.224)
 Нелоцирани обврски по сегмент -

Вкупно обврски

	Оперативни сегменти				Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно:
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско о банкарство	Држава			
31 декември 2024							
Нето-приходи/(расходи) од камата	56.387	1.277.239	-	97.149	-	-	1.430.775
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	158.540	232.930	-	4	-	-	391.474
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	-	262.419	-	-	-	-	-
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	214.927	1.772.588	-	97.153	-	-	2.084.668
Исправка на вредноста на финансиските средства. на нето-основа	(10.421)	(43.675)	-	-	-	-	(54.096)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	13.875	-	-	-	-	13.875
Амортизација	(9.567)	(31.734)	-	-	-	-	(41.301)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(235.073)	(811.765)	-	-	-	-	(1.046.838)
Вкупно расходи по сегмент	(255.061)	(873.299)	-	-	-	-	(1.128.360)
Финансиски резултат по сегмент							
Данок од добивка							
Добивка/(загуба) за финансиската година							
Вкупна актива по сегмент	6.609.226	41.783.911	-	3.600.276	-	-	51.993.413
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	6.609.226	41.783.911	-	3.600.276	-	-	51.993.413
Вкупно обврски по сегмент	(14.700.224)	(31.381.099)	-	(36.695)	-	-	(46.118.018)
Нелоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	(14.700.224)	(31.381.099)	-	(36.695)	-	-	(46.118.018)

ПроКредит Банка АД Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година

4 А. Оперативни сегменти

во илјади денари

31 декември 2023

Нето-приходи/(расходи) од камата 69.742
 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести 143.797
 Нето-приходи од тргување -
 Нето-приходи од други финансиски инструменти -
 евидентирани по објективната вредност -
 Останати оперативни приходи - 241.721
 Приходи реализирани помеѓу сегментите -

Вкупно приходи по сегмент

Исправка на вредноста на финансиските средства. на нето-основа (35.172)
 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства. на нето-основа - 22.638
 Амортизација (7.561)
 Трошоци за реструктурирање -
 Трошоци за вложување во недвижности и опрема -
 Останати расходи (191.822)

Вкупно расходи по сегмент

Финансиски резултат по сегмент (21.016)

Данок од добивка

Добивка/(загуба) за финансиската година

Вкупна актива по сегмент 4.961.664
 Неалоцирана актива по сегмент -

Вкупна актива

Вкупно обврски по сегмент (12.598.331)
 Неалоцирани обврски по сегмент -

Вкупно обврски

	Оперативни сегменти			Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно:
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство			
Нето-приходи/(расходи) од камата	69.742	1.136.623	-	63.408	-	1.269.773
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	143.797	192.829	-	2	-	336.628
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	-	241.721	-	-	-	241.721
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	213.539	1.571.173	-	63.410	-	1.848.122
Исправка на вредноста на финансиските средства. на нето-основа	(35.172)	(191.928)	-	-	-	(227.100)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства. на нето-основа	-	22.638	-	-	-	22.638
Амортизација	(7.561)	(29.173)	-	-	-	(36.734)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(191.822)	(729.500)	-	-	-	(921.322)
Вкупно расходи по сегмент	(234.555)	(927.963)	-	-	-	(1.162.518)
Финансиски резултат по сегмент	(21.016)	643.210	-	63.410	-	685.604
Данок од добивка	-	-	-	-	-	(69.775)
Добивка/(загуба) за финансиската година						615.828
Вкупна актива по сегмент	4.961.664	42.124.893	-	2.436.259	-	49.522.816
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	4.961.664	42.124.893	-	2.436.259	-	49.522.816
Вкупно обврски по сегмент	(12.598.331)	(32.237.460)	-	(52.493)	-	(44.888.283)
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	(12.598.331)	(32.237.460)	-	(52.493)	-	(44.888.283)

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

4 Б.Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни комитенти

	Оперативни сегменти				Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно:
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Држава			
<i>во илјади денари</i>							
2024							
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-
Приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-
Приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-
Приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
2023							
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-
Приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-
Приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-
Приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-

Банката нема значајна концентрација по значаен клиент.

4 В. Географски подрачја

Географски сегменти каде Банката извршува деловни активности претставуваат:

- земјите-членки на Европската унија;
- други европски земји. надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа. членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

Распределба на билансните позиции според географски подрачја е прикажана во табелата подолу:

<i>Во илјади денари</i>	Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без ЕУ)	Останато	Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2024								
<i>Вкупни приходи</i>	2.695.304	87.106	4.577	691	-	-	205.339	2.993.017
<i>Вкупна актива</i>	49.937.300	1.938.705	-	3.003	114.403	-	-	51.993.411
2023								
<i>Вкупни приходи</i>	2.399.707	38.068	1.006	307	1.359	-	190.000	2.630.447
<i>Вкупна актива</i>	48.649.425	744.498	-	19.478	128.126	-	-	49.541.527

Вкупните приходи се состојат од приходи од камати, приходи од провизии, нето приходи од курсни разлики и останати приходи од дејноста. Вкупната актива се состои од пари и парични еквиваленти, кредити на и побарувања од банки, кредити на и побарувања од други коминтенти, побарувања по данок на добивка, преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања, нематеријални средства, недвижности и опрема и останати побарувања.

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност. Табелата подолу ги сумира сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	13.864.443	13.864.443	15.812.055	15.812.055
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	7.298	7.298	3.829	3.829
Кредити на и побарувања од други комитенти	33.524.253	33.524.253	30.424.892	30.424.892
Вложувања во хартии од вредност	3.596.467	3.600.276	2.435.914	2.436.259
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	276.272	276.272	168.243	168.243
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	282.272	282.272	895.096	895.096
Депозити на други комитенти	37.586.982	37.586.982	35.763.278	35.763.278
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	7.367.363	7.367.363	7.243.298	7.243.298
Субординирани обврски	687.418	687.418	687.418	687.418
Обврски за данок на добивка (тековен)	35.770	35.770	51.064	51.064
Одложени даночни обврски	381	381	34	34
Останати обврски	111.410	111.410	201.535	201.535

Парични средства и парични еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти вклучуваат меѓубанкарски пласмани. Објективната вредност на пласманите и преку ноќ орочените депозити поради краткиот рок на достасување соодветствува со нивната сметководствената вредност.

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Кредити на и побарувања од банки

Објективната вредност на кредити на и побарувања од банки е пресметана врз основа на дисконтирање на идните парични текови. Објективната вредност на кредитите на и побарувања од банки со променливи стапка соодветствува со нивната сметководствена вредност.

Пласмани во кредити на и побарувања од други коминтенти

Кредити на и побарувања од други коминтенти се прикажани според амортизирана набавна вредност намалени за износот на исправка на вредност. Објективната вредност на кредитите на и побарувања од други коминтенти со променлива каматна стапка соодветствува со нивната сметководствена вредност. Кредитите на и побарувањата од други коминтенти во најголем дел се со променлива каматна стапка и нивната проценета објективна вредност се утврдува преку дисконтирање на идните проценети парични текови со примена на ефективна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка. Овие средства според договорните услови го исполнуваат условот на СППИ, но банката може да ги продаде пред договорниот датум на доспевање. Добивките или загубите од последователното мерење по објективната вредност се еднакви на разликата помеѓу амортизираната набавна вредност и тековната објективна вредност на средството и истите се вклучени директно во капиталот и резервите, во позицијата „Ревалоризациски резерви/Разлики од вреднување на средствата расположливи за продажба“. За утврдување на објективната вредност на овој вид на средства, идните парични текови се дисконтираат со употреба на надворешните пазарни стапки за инструменти со исти карактеристики.

Депозити и обврски по кредити

Објективната вредност на депозитите по видување вклучувајќи ги некаматносни депозити ја претставува вредност која за истите се плаќа по видување.

Објективната вредност на орочените депозити со променлива каматна стапка соодветствува на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Сметководствената вредност на обврските по кредити со променливи каматни стапки поради прилагодувањето на каматните стапки не се разликува значајно од пазарната вредност.

Објективната вредност на орочените депозити со фиксна каматна стапка и на кредитите без котирана пазарна цена се определува врз база на дисконтирани парични текови притоа користејќи ги каматните стапки за нови задолжувања со слична рчност.

Банката ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Разликата помеѓу објективна вредност и амортизираната набавна вредност се признава директно во капиталот се до моментот на депризнавање на хартиите од вредност. Добивките и загубите од промените во објективната вредност на хартиите од вредност се евидентираат во ревалоризационата резерва. Банката има

класифицирано финансиски инструменти во ниво 1 и тоа еврообврзници во странска валута издадени од Р.Северна Македонија.

Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари. како на пр.: котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Банката има класификувано инструменти во ниво 2 и тоа вложувањата во Државни записи со и без девизна клаузула.

Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари. Банката нема класификувано инструменти во ниво 3.

5. Б.1 Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

		<i>во илјади денари</i>			
Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно	
31 декември 2024					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	
Вложувања во хартии од вредност. расположливи за продажба	23.1	75.402	3.524.874	-	
Вкупно		75.402	3.524.874	-	
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	
Вкупно		-	-	-	
31 декември 2023					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	
Вложувања во хартии од вредност. расположливи за продажба	23.1	75.789	2.360.470	-	
Вкупно		75.789	2.360.470	-	
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	
Вкупно		-	-	-	

6. Нето приходи од камати

А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Тековна година 2023
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	306.233	275.426
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	15.451	10.145
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.717.843	1.526.193
Вложувања во хартии од вредност	97.148	63.408
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата на нето-основа)	(5.174)	(6.340)
Наплатени претходно отпишани камати	22.477	14.293
Вкупно приходи од камата	2.153.978	1.883.125
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	37.917	60.166
Депозити на други комитенти	490.073	420.604
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	161.714	99.060
Субординирани обврски	33.496	33.420
Останати обврски	3	102
Вкупно расходи за камата	723.203	613.352
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.430.775	1.269.773

6. Нето приходи од камати

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Тековна година 2023
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	1.427.743	1.302.050
Држава	97.148	63.408
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	239.735	232.264
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	284.603	216.269
Нерезиденти	87.446	61.181
(Исправка на вредноста на приход од камата. на нето-основа)	(5.174)	(6.340)
Наплатени претходно отпишани камати	22.477	14.293
Вкупно приходи од камата	2.153.978	1.883.125
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	176.439	170.674
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	104	96
Банки	33.605	20.491
Останати финансиски друштва (небанкарски)	77.256	75.333
Домаќинства	227.046	145.730
Нерезиденти	208.753	201.028
Вкупно расходи за камата	723.203	613.352
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.430.775	1.269.773

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	111.747	103.099
Платен промет	-	-
-во земјата	177.973	162.762
-со странство	132.549	115.170
Акредитиви и гаранции	61.283	46.104
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	1.736	1.940
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато		
- картично работење	85.847	70.615
- останато	5.485	5.911
Вкупно приходи од провизии и надомести	576.620	505.601
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	16.641	19.932
Платен промет	-	-
-во земјата	31.575	25.156
-со странство	114.379	95.497
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	15.804	17.636
Комисиски и доверителски активности	6.747	10.752
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	185.146	168.973
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	391.474	336.628

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	410.742	352.252
Држава	4	2
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	447	434
Банки	4.610	3.685
Останати финансиски друштва (небанкарски)	1.784	4.435
Домаќинства	85.311	82.629
Нерезиденти	73.722	62.164
Вкупно приходи од провизии и надомести	576.620	505.601
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	30.923	26.336
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Нерезиденти	154.223	142.637
Вкупно расходи за провизии и надомести	185.146	168.973
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	391.474	336.628

8. Нето-приходи од тргување

	во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност. на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти. на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност. на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување. на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување. на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување. на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање</i>	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност. на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти. на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех. на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност. на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех. на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех. на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех. на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех. на нето-основа</i>	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-

10.Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

<i>во илјади денари</i>		
Тековна година 2024	Тековна година 2023	
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики. на нето-основа	211.067	187.293
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики. на нето-основа		
- курсни разлики на исправка на вредност на финансиски средства. на нето-основа	-	-
- останати курсни разлики на нето-основа	(5.728)	2.707
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	205.339	190.000

11.Останати приходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	67	862
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	3.126	15.209
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања		
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови		
пензии и други користи за вработените		
преструктурирања		
неповолни договори		
останати резервирања		
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
Приходи од судски спорови		
Приходи од отпишано кредитно портфолио	43.578	31.568
Приходи од минати години	2.078	2.882
Приходи од вишоци на банкомат	-	-
Приходи по основ на поврат на ДДВ	-	-
Приходи од продажба на портфолио	-	-
Приходи по основ на поврат на трошоци направени од банката во име и за сметка на др. лица	8.019	680
Останати приходи	211	520
Вкупно останати приходи од дејноста	57.079	51.721

12. Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа

<i>во илјади денари</i>		Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2024 (тековна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)											
	1	545.910	-	-	855	5.966	5.277	558.009	8.103	566.112	
	(1)	(487.600)	-	-	(713)	(1.074)	(15.812)	(505.200)	(6.816)	(512.016)	
	-	58.310	-	-	142	4.892	(10.535)	52.809	1.287	54.096	
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност. на нето-основа											
2023 (претходна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)											
	1	519.655	-	-	478	6.672	4.747	531.553	6.191	537.744	
	(1)	(285.444)	-	-	(709)	(1.966)	(16.406)	(304.526)	(6.118)	(310.644)	
	-	234.211	-	-	(231)	4.706	(11.659)	227.027	73	227.100	
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност. на нето-основа											

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа

	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
31 декември 2024							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	4.751	-	-	-	4.751
	-	-	(18.627)	-	-	-	(18.627)
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства. на нето-основа	-	-	(13.876)	-	-	-	(13.876)
31 декември 2023							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	3.858	-	-	-	3.858
	-	-	(26.496)	-	-	-	(26.496)
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства. на нето-основа	-	-	(22.638)	-	-	-	(22.638)

14. Трошоци за вработените

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Краткорочни користи за вработените		
Плати	195.589	167.637
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	102.637	87.654
Краткорочни платени отсуства	1.026	799
Трошоци за привремено вработување	301	535
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	32.967	34.167
	332.520	290.792
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	3.733	(876)
	3.733	(876)
Користи поради престанокот на вработувањето	530	346
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	157	-
Вкупно трошоци за вработените	336.940	290.262

15. Амортизација

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Амортизација на нематеријалните средства	
Интерно развиен софтвер	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	645
Други интерно развиени нематеријални средства	-
Други нематеријални средства	-
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-
637	645
Амортизација на недвижностите и опремата	
Градежни објекти	14.640
Транспортни средства	4.218
Мебел и канцелариска опрема	1.176
Останата опрема	1.071
Други ставки на недвижностите и опремата	14.332
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	652
40.663	36.089
Вкупно амортизација	36.734

16. Останати расходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	287.630	235.561
Премии за осигурување на депозитите	33.774	28.483
Премии за осигурување на имотот и на вработените	8.431	8.831
Материјали и услуги	218.104	197.971
Административни и трошоци за маркетинг	69.262	74.469
Останати даноци и придонеси	67.802	54.255
Трошоци за кирии	15.797	12.725
Трошоци за судски спорови	5.049	3.080
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови на нето-основа	(1.055)	4.355
Други резервирања на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
-недвижности и опрема	-	-
-нематеријални средства	-	-
-преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	850	6.664
-нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато	4.254	2.914
Вкупно останати расходи од дејноста	709.898	629.308

17. Данок од добивка

A. Расходи/приходи за тековен и одложен данок

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Тековен данок на добивка	
Расход/(приход) за тековиот данок на добивка за годината	69.775
Корекции за претходни години	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-
Останато	-
96.255	69.775
Одложен данок на добивка	
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-
Промени во даночната стапка	-
Воведување нови даноци	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Останато	34
381	34
96.636	69.809

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Тековен данок на добивка	
Признаен во билансот на успех	69.775
Признаен во капиталот и резервите	-
96.255	69.775
Одложен данок на добивка	
Признаен во билансот на успех	-
Признаен во капиталот и резервите	34
381	34
96.636	69.809

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

17. Данок од добивка (продолжение)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во илјади денари	во %	во илјади денари	
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	956.308		685.604	
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	95.631	10%	68.560
Ефект од различни даночни стапки во други земји				
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка				
Оданочен приход во странство				
Расходи непризнаени за даночни цели	0.23%	2.223	0,2%	1.703
Даночно ослободени приходи	(0.17%)	(1.599)	(0,1%)	(488)
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех				
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби				
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години				
Промени на одложениот данок				
Останато				
Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка		96.255		69.775
Просечна ефективна даночна стапка		10.1%		10.2%

Управата за јавни приходи може во секое време да изврши проверка на сметководствената документација и сметководствената евиденција во наредните 5 години за периодот кој е предмет на известување и може да наметне дополнителни даночни обврски. Управниот Одбор на Банката не е запознаен со настани кои би предизвикале потенцијални материјални обврски по овој основ.

17. Данок од добивка (продолжение)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

	Тековна година 2024			Претходна година 2023		
	Пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	Пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

18. Парични средства и парични еквиваленти

<i>во илјади денари</i>		
Тековна година 2024	Претходна година 2023	
Парични средства во благајна	501.510	522.060
Сметка и депозити во НБРСМ. освен задолжителни депозити во странска валута	8.103.707	11.632.620
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	1.219.985	691.974
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	64.151	137
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	593.803	585.931
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	1.055.236	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарување врз основа на камата (Исправка на вредноста)	2.887 (235)	3.070 (73)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	11.541.044	13.435.719
Задолжителни депозити во странска валута	2.323.399	2.180.452
Ограничени депозити (Исправка на вредноста)	-	195.904 (20)
Вкупно	13.864.443	15.812.055

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	93	-	-	93	324	-	-	324
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	854	-	-	-	478	-	-	478
Трансфер во:	(712)	-	-	(679)	(709)	-	-	(709)
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	235	-	-	235	93	-	-	93

Банката има обврска да ја исполни задолжителната резерва во денари, во денари со валутна клаузула и во странска валута по стапки дефинирани со Одлуката за задолжителна резерва на Народната банка на Република Северна Македонија.

19. Средства за тргување

А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Хартии од вредност за тргување		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти за тргување		
<i>Сопственички инструменти издадени од банки</i>		
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
Кредити и побарувања		
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

21. Дериватни средства и обврски чувани за управување со ризик

	<i>во илјади денари</i>			
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
<i>Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик според видот на променливата</i>				
Деривати чувани за управување со ризик				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
<i>според видот на заштита од ризик</i>				
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нетовложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вградени деривати	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

22. Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

	во илјади денари			
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Репо	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
-домашни банки	3.259	-	1.377	-
-странски банки	4.043	-	2.457	-
Побарувања врз основа на камата	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	7.302	-	3.834	-
(Исправка на вредноста)	(4)	-	(4)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	7.298	-	3.830	-

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	4	-	-	4	4	-	-	4
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	1	-	-	1
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	4	-	-	4	4	-	-	4

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	во илјади денари			
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
Нефинансиски друштва				
-побарувања по главница	3.222.773	23.997.678	2.484.965	23.222.980
-побарувања врз основа на камати	106.199	-	108.100	-
Држава				
-побарувања по главница	-	-	-	-
-побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
-побарувања по главница	-	-	-	-
-побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
-побарувања по главница	-	-	-	-
-побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
-побарувања по главница	171.948	6.391.194	149.024	4.601.781
-станбени кредити	96.466	3.100.767	53.266	2.336.132
-потрошувачки кредити	23.814	2.270.440	60.197	1.276.167
-автомобилски кредити	12.678	186.105	-	172.671
-хипотекарни кредити	-	-	-	-
-кредитни картички	-	6.805	-	5.304
-други кредити	38.990	827.077	35.561	811.507
-побарувања врз основа на камати	34.203	-	27.772	-
Нерезиденти, освен банки				
-побарувања по главница	59	145.634	-	172.810
-побарувања врз основа на камати	314	-	441	-
Тековна достасаност	5.920.253	(5.920.253)	7.582.466	(7.582.466)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	9.455.750	24.614.253	10.352.768	20.415.105
(Исправка на вредноста)	(51.187)	(494.495)	(41.591)	(301.390)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	9.404.563	24.119.758	10.311.177	20.113.715

Банката има воспоставено залог на побарувања по договори за кредит во износ од 1.956.497 илјади денари (2023: 1.981.960 илјади денари) во форма на нотарски акт, согласно договор за залог склучен помеѓу ПроКредит Банка како залогодавач и Развојна банка на Северна Македонија и унапредување како доверител. Во случај на доцнење на отплатата од страна на ПроКредит Банка кон РБСМ, РБСМ би го наплатила долгот на ПроКредит Банка од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	157.453	173.921	451.241	782.616	153.766	166.475	397.204	717.445
Исправка на вредноста за годината								
дополнител на исправка на вредноста	42.868	142.387	373.914	559.169	77.291	95.411	385.062	557.764
(ослободување на исправката на вредноста)	-83.260	-93.484	-332.532	-509.276	(65.741)	(41.289)	(188.339)	(295.369)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-5.646	4.972	675	-	3.861	(58.172)	54.311	-
- исправка на вредноста за Група 2	17.291	-21.142	3.851	-	197	3.664	(3.861)	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	15.946	-15.946	-	(11.921)	7.832	4.089	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-35.069	-35.069	-	-	(27.712)	(27.712)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-251.757	-251.757	-	-	(169.513)	(169.513)
Состојба на 31 декември	128.706	222.600	194.376	545.681	157.453	173.921	451.241	782.616

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
- парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	1.347.352	1.245.474
- државни хартии од вредност	-	-
- државни безусловни гаранции	-	-
- банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	п-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот	-	-
- имот за сопствена употреба (станови, куќи)	8.445.288	6.695.298
- имот за вршење дејност	11.591.473	12.316.414
Залог на подвижен имот	4.161.980	3.225.201
Останати видови обезбедување	3.770.685	4.209.924
Необезбедени	4.207.474	2.792.393
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	33.524.253	30.484.704

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1. Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	3.524.874	2.360.470
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	75.402	75.789
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	3.600.276	2.436.259
Котирани	75.402	75.789
Некотирани	3.524.874	2.360.470
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба	3.600.276	2.436.259

Позицијата “Државни записи” во износ од 3.524.874 илјади денари вклучува записи издадени од Министерство за финансии со рок на достасување до 1 година и каматна стапка од 3,80% до 4,10%. Позицијата “Обврзници издадени од државата” во износ од 75.402 илјади денари вклучува вложување во Еврообврзница издадена од Министерство за финансии со номинална купонска камата од 3.675% и рок на доспевање во Јуни 2026 година.

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1. Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари								
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

23.2. Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2024	претходна година 2023
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-	-

23.2.Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

24. Вложувања во подружници и во придружени друштва

A. Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

B. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(за губа) за финансиска година
2024					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
2023					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

25.Останати побарувања

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Тековна година 2023
Побарувања од купувачите	17	23
Однапред платени трошоци	5.406	13.823
Пресметани одложени приходи		
Побарувања за провизии и надомести	16.189	17.090
Побарувања од вработените		
Аванси за недвижности и опрема		
Аванси за нематеријални средства		
Останато		
-побарувања по основ на платени надомести за сметка на други		
-побарувања по основ на даноци		
-побарувања операции со картички	64.331	16.267
-побарувања по касов кусок	399	1
-побарувања од клиенти по основ		
уплати во сеф за дневен промет	85.875	74.351
- побарувања за однапред платени пензии	119.933	73.834
-други побарувања		
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	292.150	195.389
(Исправка на вредноста)	(15.878)	(27.146)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	276.272	168.243

25.Останати побарувања

	тековна година 2024				претходна година 2023			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	1.022	2.004	24.121	27.146	2.012	6	52.790	54.808
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	1.252	774	11.537	13.562	1.002	1.961	8.452	11.415
	(1.070)	(427)	(17.709)	(19.206)	(2000)	0	(16.372)	(18.372)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(1)	1	-	-	(1)	1	1	-
- исправка на вредноста за Група 2	35	(45)	9	-	1	(1)	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	7	(7)	-	8	37	(45)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	(5.625)	(5.625)	-	-	(20.705)	(20.705)
Состојба на 31 декември	1.238	2.314	12.327	15.878	1.022	2.004	24.121	27.146

26. Заложени средства

	во илјади денари	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други клиенти	-	-
Останати побарувања	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2023	8.893	21.399	14.586	35.266	-	80.144
преземени во текот на годината	-	-	28.903	-	-	28.903
(продадени во текот на годината)	(8.893)	(20.214)	(14.586)	(15.974)	-	(59.667)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	0	1.185	28.903	19.292	0	49.380
Состојба на 1 јануари 2024	-	1.185	28.903	19.992	-	49.380
преземени во текот на годината	-	90.529	-	11.806	-	102.335
(продадени во текот на годината)	-	(34.842)	(5.146)	(20.732)	-	(60.720)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	56.872	23.757	10.366	-	90.995
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2023	(1.779)	(13.371)	(9.357)	(17.666)	-	(42.173)
загуба поради оштетување во	-	-	(5.781)	(3.858)	-	(9.639)
текот на годината	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	1.779	12.186	9.357	11.824	-	34.146
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	0
Состојба на 31 декември 2023	0	(1.185)	(5.781)	(9.700)	-	(16.666)
Состојба на 1 јануари 2024	-	(1.185)	(5.781)	(9.700)	-	(16.666)
загуба поради оштетување во	-	(11.374)	(4.751)	(2.073)	-	(18.198)
текот на годината	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	1.185	1.029	9.700	-	11.914
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	(11.374)	(9.503)	(2.073)	-	(22.950)
на 1 јануари 2023	7.114	8.028	5.229	17.600	0	37.791
на 31 декември 2023	0	0	23.122	9.592	0	32.714
на 31 декември 2024	0	45.498	14.254	8.293	0	68.045

Согласно Одлуката на НБРСМ за сметководствениот и регулаторниот третман за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања Банката е должна најмалку еднаш во период од дванаесет месеци да обезбеди проценка на вредноста на преземеното средство од страна на овластени проценители. Објективната вредност на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања со 31 декември 2024 изнесува 100.307 илјади денари (2023: 60.943 илјади денари).

Дел од признаеното оштетување во 2024 година во износ од 4.751 илјади денари (2023: 3.858 илјади денари) е признаено како расход во билансот на успех (види белешка 13), а остатокот е признаен во билансот на состојба.

28. Нематеријални средства

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност							
<i>Состојба на 1 јануари 2023</i>	-		-		-	-	
зголемувања преку нови набавки	-	24.357	-	37.433	-	-	61.790
зголемувања преку интерен развој	-	(1)	-	-	-	-	(1)
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	24.356	-	37.433	-	-	61.789
<i>Состојба на 1 јануари 2024</i>							
зголемувања преку нови набавки	-	24.357	-	37.433	-	-	61.790
зголемувања преку интерен развој	-	50.489	-	-	-	-	50.489
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(30.855)	-	-	-	-	(30.855)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	43.991	-	37.433	-	-	81.424

28. Нематеријални средства
A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

Акумулирана амортизација и оштетување						
Состојба на 1 јануари 2023	-	(22.608)	-	(37.433)	-	(60.041)
амортизација за годината	-	(645)	-	-	-	(645)
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	(23.253)	-	(37.433)	-	(60.686)
Состојба на 1 јануари 2024	-	(22.253)	-	(37.433)	-	(60.686)
амортизација за годината	-	(42.910)	-	-	-	(42.910)
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	30.855	-	28.304	-	59.159
Останати преноси	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	(35.308)	-	(9.129)	-	(44.437)
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2023 (претходна година)	-	1.749	-	-	-	1.749
на 31 декември 2023 (претходна година)	-	1.103	-	-	-	1.103
на 31 декември 2024 (тековна година)	-	8.683	-	-	-	36.987

28. Нематеријални средства

Б.Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

<i>во илјади денари</i>	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024	-	-	-	-	-	-

Нематеријалните вложувања на Банката се состојат од софтвер и лиценци. На 31 декември 2024 година Банката нема преземени обврски за стекнување на нематеријални средства (2023: нема).

29.Недвижности и опрема
А.Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Останата опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2023	103.316	586.261	30.526	22.589	191.673	66.936	32.284	14.168	1.047.753
Зголемувања	-	-	6.933	7.859	4.282	20.833	-	-	39.907
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(1.153)	(2.288)	(3.872)	(2.449)	-	(1.127)	(10.889)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	(17.936)	-	(17.936)
Состојба на 31 декември 2023	103.316	586.261	36.306	28.160	192.083	85.320	14.348	13.041	1.058.835
Состојба на 1 јануари 2024	103.316	586.261	36.306	28.160	192.083	85.320	14.348	13.041	1.058.835
Зголемувања	-	-	3.089	8.038	20.798	2.761	-	16.536	51.221
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	(2.527)	(18.220)	(6.494)	-	(1.394)	(28.637)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	103.316	586.261	39.395	33.671	194.660	81.586	3.587	13.041	1.070.658

29.Недвижности и опрема А.Усогласување на сегашната сметководствена вредност

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2023	-	(108.092)	(24.420)	(21.046)	(158.813)	(63.401)	-	(12.733)	(388.505)
амортизација за годината	-	(14.640)	(4.218)	(1.176)	(14.332)	(1.071)	-	(652)	(36.089)
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1.153	2.275	3.872	2.218	-	1.127	10.645
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	(122.732)	(27.485)	(19.947)	(169.273)	(62.254)	-	(12.258)	(413.949)
Состојба на 1 јануари 2024	-	(122.732)	(27.485)	(19.947)	(169.273)	(62.254)	-	(12.258)	(413.949)
амортизација за годината	-	(14.640)	(4.017)	(2.533)	(16.80)	(1.058)	-	(1.595)	(40.662)
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	3.284	20.234	3.145	-	1.361	28.024
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	(137.372)	(31.502)	(19.196)	(165.858)	(60.167)	-	(12.492)	(426.587)
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2023	103.316	586.261	30.526	22.589	191.673	66.936	32.284	14.168	1.047.753
на 31 декември 2023	103.316	463.529	8.821	8.213	22.810	23.066	14.348	783	644.886
на 31 декември 2024	103.316	448.889	7.893	14.475	28.802	21.419	3.587	15.690	644.071

29. Недвижности и опрема

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2024 година Банката нема заложен имот како колатерал (2023: нема). На 31 декември 2024 година Банката нема преземени обврски за стекнување на недвижности и опрема (2023: нема)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1. Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	34.916	51.064

30.2.Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А.Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	Тековна година 2024			Претходна година 2023		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	(381)	(381)	-	(34)	(34)
Заштита од ризик од паричните текови						
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	(381)	(381)	-	(34)	(34)
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	(381)	(381)	-	(34)	(34)

30.2.Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

Б. Непризнаени одложени даночни средства

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Даночни загуби	-
Даночни кредити	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

<i>во илјади денари</i>	Состојба на 01 јануари	билансот на успех	капитал от	Состојба на 31 декември
31 декември 2024				
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	
Кредити на и побарувања од банки		-	-	
Кредити на и побарувања од други комитенти		-	-	
Вложувања во хартии од вредност		-	-	
Нематеријални средства		-	-	
Недвижности и опрема		-	-	
Останати побарувања		-	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	
Останати обврски		-	-	
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити		-	-	
Останато				
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	(34)	-	(347)	(381)
Заштита од ризик од паричните текови		-	-	
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	(34)	-	(347)	(381)

30.2.Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

ПроКредит Банка АД Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31.12.2023 година

31 декември 2023

Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	1.572	-	(1.606)	(34)
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	1.572	-	(1.606)	(34)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б. Група за отуѓување

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-
-	-

32. Обврски за тргување

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Депозити на банки</i>	
Тековни сметки. депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>	
Тековни сметки. депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-
-	-
-	-
Вкупно обврски за тргување	-

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>			
Тековна година 2024		Претходна година 2023	
сегашна сметково дствена вредност	договорна вредност платлива на достасува ње	сегашна сметково дствена вредност	договорна вредност. платлива на достасува ње
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки. депозити по видување и депозити преку ноќ			
-	-	-	-
Орочени депозити			
-	-	-	-
Останати депозити			
-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки. депозити по видување и депозити преку ноќ			
-	-	-	-
Орочени депозити			
-	-	-	-
Останати депозити			
-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари			
-	-	-	-
Сертификати за депозит			
-	-	-	-
Издадени обврзници			
-	-	-	-
Останато			
-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>			
-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>			
-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех. определени како такви при почетното признавање			
-	-	-	-

Движење на промените во кредитната способност на банката. за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност

Состојба на 1 јануари

Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината

(Трансфер во други резервни фондови)

Состојба на 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

34. Депозити

34.1. Депозити на банки

	<i>во илјади денари</i>			
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	Краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				-
-домашни банки	28.163	-	25.611	-
-странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	245.980	-	860.930	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	8.128	-	8.555	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	282.271	-	895.096	-

34.2 Депозити на други комитенти

	<i>во илјади денари</i>			
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	16.575.034	-	16.856.689	-
Депозити по видување	39.895	-	87.285	-
Орочени депозити	1.060.250	1.103.620	1.037.257	890.744
Ограничени депозити	125.912	696.719	27.827	538.154
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	10.742	-	4.749	-
	17.811.833	1.800.339	18.013.807	1.428.898
Држава				
Тековни сметки	1.398	-	1.394	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски по основ на камати за депозити	-	-	-	-
	1.398	-	1.394	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	21.773	-	16.595	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	500	7.730	500	7.730
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	822	-	6	-
	23.095	7.730	17.101	7.730
Финансиски друштва. освен банки				
Тековни сметки	1.165.593	-	722.061	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	567.660	1.083.306	23.000	1.920.510
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	22.177	-	18.960	-
	1.755.430	1.083.306	764.021	1.920.510
Домаќинства				
Тековни сметки	2.993.975	-	2.236.654	-
Депозити по видување	3.161.425	-	3.141.179	-
Орочени депозити	347.440	7.171.363	349.437	5.991.308
Ограничени депозити	18.460	992.538	43.160	823.362
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	15.023	-	13.231	-
	6.536.323	8.163.901	5.783.661	6.814.670
Нерезиденти. освен банки				
Тековни сметки	315.794	-	915.977	-
Депозити по видување	44.930	-	48.709	-
Орочени депозити	2.380	40.454	2.371	44.258
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	69	-	171	-
	363.173	40.454	967.228	44.258
Тековна достасаност	(26.491.252)	26.491.252	5.420.372	(5.420.372)
Вкупно депозити на други комитенти	26.491.252	37.586.982	30.967.584	4.795.694

35. Издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-

36.Обврски по кредити

А.Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

<i>во илјади денари</i>					
		Тековна година 2024		Претходна година 2023	
		краткорочни	долгорочни	Краткорочни	Долгорочни
1	Банки				
1a	резиденти				
	Обврски по кредити	-	4.066.944	-	3.781.262
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	7.328	-	5.197	-
16	Нерезиденти				
	Обврски по кредити	-	270.578	-	356.671
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	949	-	3.629	-
2	Нефинансиски друштва				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
3	Држава				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
4	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
5	Финансиски друштва. освен банки				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
6	Нерезиденти. освен банки				
6a	Нефинансиски друштва				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
6б	Држава				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
6ц	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
6д	Финансиски друштва. освен банки				
	Обврски по кредити	-	3.007.854	-	3.082.702
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	13.710	-	13.837	-
6е	Домаќинства				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
	Тековна достасаност	1.494.524	(1.494.524)	1.148.123	(1.148.123)
	Вкупно обврски по кредити	1.516.511	5.850.852	1.170.786	6.072.512

36. Обврски по кредити

Б. Обврски по кредити според кредитодавателот

	во илјади денари			
	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
Развојна банка на РСМ	7.328	4.066.944	5.197	3.781.262
<i>странски извори:</i>				
Совет на европска развојна банка	1.972	329.437	2.438	411.314
ПроКредит Холдинг (РСН)	-	-	-	-
ПроКредит Банка Германија	948	270.578	3.629	356.671
Европска Банка за обнова и развој	8.820	1.290.410	7.548	1.079.657
Европска Инвестициона Банка	1.562	778.883	2.037	982.607
Европскиот фонд за Југоисточна Европа	1.355	609.124	1.814	609.124
	14.658	3.278.432	17.466	3.439.373
Тековна достасаност	1.494.524	(1.494.524)	1.148.123	(1.148.123)
Вкупно обврски по кредити	1.516.510	5.850.853	1.170.786	6.072.512

Заклучно со 31.12.2024 Банката има обврски по кредити кон следните кредитори и под следните услови:

Обврски кон Советот на Европска развојна Банка:

- Кредитна линија од 7.500.000 ЕУР повлечена на 31.10.2022 со датум на достасување 31.10.2029 со фиксна каматна стапка од 3,44%. Остаток на долг со 31.12.2024 е 5.357.143 ЕУР.

- Обврски кон Европска инвестициска банка:

- Кредитна линија од 5.000.000 ЕУР повлечена на 10.07.2015 со датум на достасување 12.07.2027 со фиксна каматна стапка од 2,024%. Остаток на долг со 31.12.2024 е 1.764.706 ЕУР;
- Кредитна линија од 15.000.000 ЕУР повлечена на 09.08.2021 со датум на достасување 09.08.2028 со фиксна каматна стапка од 0,195%. Остаток на долг со 31.12.2024 е 10.909.091 ЕУР.

- Обврски кон Европска Банка за обнова и развој :

- Кредитна линија од 5.000.000 ЕУР согласно договор од 04.10.2019 со датум на достасување 04.10.2026 варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор (со 0 долна граница во случај на негативен еурибор) + 1,90% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 е 1.818.182 ЕУР;
- Кредитна линија од 1.000.000 ЕУР согласно договор од 22.10.2019 со датум на достасување 05.04.2027 варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор (со 0 долна граница во случај на негативен еурибор) + 1,90% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 е 454.545,43 ЕУР;

3. Кредитна линија од 2.500.000 ЕУР согласно договор од 30.12.2020 со датум на достасување 29.12.2027 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,90% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 е 1.363.636 ЕУР;
 4. Кредитна линија од 1.000.000 ЕУР согласно договор од 30.12.2020 со датум на достасување 29.12.2027 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,90% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 е 545.455 ЕУР;
 5. Кредитна линија од 2.000.000 ЕУР согласно договор од 17.05.2022 со датум на достасување 17.05.2029 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,90% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 е 1.636.364 ЕУР.
 6. Кредитна линија од 2.000.000 ЕУР согласно договор од 06.09.2021 со датум на достасување 07.09.2028 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,90% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 1.454.545 ЕУР.
 7. Кредитна линија од 1.000.000 ЕУР согласно договор од 11.09.2023 со датум на достасување 11.09.2030 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,90% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 1.000.000 ЕУР.
 8. Кредитна линија од 3.500.000 ЕУР согласно договор од 21.11.2023 со датум на достасување 21.11.2028 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,80% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 3.500.000 ЕУР. Откажан износ по основ на овој договор е 3.500.000 ЕУР.
 9. Кредитна линија од 2.000.000 ЕУР согласно договор од 23.11.2023 со датум на достасување 23.11.2028 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,55% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 2.000.000 ЕУР.
 10. Кредитна линија од 1.500.000 ЕУР согласно договор од 15.12.2022 со датум на достасување 15.12.2029 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,9% маргина. Остаток на долг со 31.12.2023 1.363.636 ЕУР.
 11. Кредитна линија од 2.000.000 ЕУР согласно договор од 20.12.2023 со датум на достасување 20.12.2028 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,55% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 2.000.000 ЕУР.
 12. Кредитна линија од 4.000.000 ЕУР согласно договор од 19.09.2024 со датум на достасување 19.09.2029 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 1,55% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 2.000.000 ЕУР.
- Обврски кон Европскиот фонд за Југоисточна Европа:
 1. Кредитна линија од 10.000.000 ЕУР согласно договор од 29.08.2023 со датум на достасување 15.06.2028 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор + 2,3% маргина. Остаток на долг со 31.12.2024 10.000.000 ЕУР.
 - Обврски кон ПроКредит Банка Германија:
 1. Кредитна линија од 3.000.000 ЕУР согласно договор од 27.10.2017 со датум на достасување 29.10.2027 со фиксна каматна стапка од 2,21%. Остаток на долг со 31.12.2024 е 1.800.000 ЕУР;

2. Кредитна линија од 2.000.000 ЕУР согласно договор од 26.01.2018 со датум на достасување 31.01.2028 со фиксна каматна стапка од 2,42%. Остаток на долг со 31.12.2024 е 1.300.000 ЕУР;
3. Кредитна линија од 2.000.000 ЕУР согласно договор од 19.02.2018 со датум на достасување 18.02.2028 со фиксна каматна стапка од 2,42%. Остаток на долг со 31.12.2024 е 1.300.000 ЕУР.

- Обврски кон ПроКредит Холдинг:

Банката има неискористен лимит врз основа на договор за рамка потпишана на 30.07.2014 во износ од 5.000.000 ЕУР.

- Обврски кон Развојна банка на Северна Македонија:

1. Кредитна линија за подршка на мали и средни претпријатија од РБСМ со вкупен остаток на долг од 3.593.182 ЕУР. Станува збор за 4 кредити за кои Банката плаќа камата согласно следната распределба:
 - 1 кредитна партија во износ од 43.182 ЕУР повлечена во 2015 година и достасува во 2026 година со фиксна каматна стапка од 3,5%;
 - кредитни партии во износ од 3.550.000 ЕУР одобрени во 2016 и 2017 година и достасуваат во 2027 и 2028 година, со варијабилна каматна стапка од 3 месечен еурибор + 0,75% маргина.
2. Кредитна линија со средства од земјоделскиот кредитен дисконтен фонд на РБСМ на вкупен остаток на долг во износ од 449.690 ЕУР одобрени во 2020, 2023 и 2024 година и достасуваат меѓу 2025-2029 година. Станува збор за 20 кредитни партии со фиксна каматна стапка од 0,5%.
3. Кредити добиени од РБСМ финансирани преку ЕИБ со вкупен остаток на долг од 62.091.676 ЕУР одобрени во периодот од 2019-2024 година и достасуваат до 2036 година. Станува збор за 15 кредити за кои Банката плаќа камата согласно следната распределба:
 - за 5 кредитни партии со остаток на долг од 4.891.275 ЕУР се плаќа фиксна каматна стапка од 1,2%;
 - за 3 кредитни партии со остаток на долг од 21.480.288 ЕУР се плаќа фиксна каматна стапка од 0%;
 - за 3 кредитни партии со остаток на долг од 18.609.786 ЕУР се плаќа фиксна каматна стапка од 1,5%;
 - за 4 кредитни партии со остаток на долг од 6.658.692 ЕУР се плаќа фиксна каматна стапка од 0,9%

4. Кредитна линија за дигитализација и дигитална трансформација, за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија на РБСМ со вкупен остаток на долг во износ од 5.808.536 ЕУР одобрени во 2023 година и достасуваат во 2031 и 2035 година. Станува збор за 3 кредитни партии со фиксна каматна стапка од 0,9%.
5. Кредитна линија за обртни средства за зголемени цени на енергенси на РБСМ со вкупен остаток на долг во износ од 34.210.000 МКД одобрени во 2022 и 2023 година и достасуваат во 2025 и 2026 година. Станува збор за 2 кредитни партии со фиксна каматна стапка од 0%.
6. Кредитна линија за енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија на РБСМ со вкупен остаток на долг во износ од 75.872.157 МКД одобрени во 2022 и 2023 година и достасуваат во 2027, 2028 и 2033 година. Станува збор за 3 кредитни партии со фиксна каматна стапка од 0%.
7. Кредитна линија за поддршка на зелени и општествено одговорни инвестиции со средства обезбедени од Француската агенција за развој на РБСМ со вкупен остаток на долг во износ од 2.853.000 ЕУР одобрена во 2024 година и достасува во 2032 година. Станува збор за 1 кредитна партија со фиксна каматна стапка од 1,5%.

Договор за залог е склучен помеѓу ПроКредит Банка како залогодавач и Развојна банка на Северна Македонија и унапредување како доверител. Обврска на Банката е побарувањата со кои Банката се стекнува врз основа на договорите за кредит кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на РБСМ. Во случај на доцнење на отплатата од страна на ПроКредит Банка кон РБСМ, РБСМ би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на ПроКредит Банка од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти. Со состојба на 31 декември 2024, износот на обврските по кредити за кои Банката има воспоставено залог на побарувања по договори за под-кредит изнесува 1.956.497 илјади денари (2023: 1.981.960 илјади денари).

37. Субординирани обврски

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Тековна година 2023
<i>Обврски по субординирани депозити</i>	
Обврски врз основа на камати	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>	
ПроКредит Холдинг	676.445
Обврски врз основа на камати	10.973
	687.418
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>	
Обврски врз основа на камати	-
	-
Откупливи приоритетни акции	-
Вкупно субординирани обврски	687.418

Субординираните обврски од ПроКредит Холдинг АГ во вкупен износ од 11.000.000 ЕУР се состојат од:

1. Субординиран кредит во износ од 8.000.000 ЕУР согласно договор од 25.02.2015 со датум на достасување 25.02.2030, со фиксна каматна стапка од 4,616%. Почнувајќи од 25 Февруари 2025, каматната стапка е определена како варијабилна каматна стапка и истата претставува збир од 12 месечен еурибор + 4,70 % маргина;
2. Субординиран кредит во износ од 3.000.000 ЕУР согласно договор од 20.08.2020 со датум на достасување 25.09.2030 со фиксна каматна стапка за првите 5 години од 5,5379%. За останатите 5 години каматната стапка е определена како варијабилна каматна стапка и истата претставува збир од 12 месечен еурибор + 5,70 % маргина.

38. Посебна резерва и резервирања

<i>Во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбиланс и кредитни изложеност и	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023	28.063	-	13.193	-	-	-	41.256
-дополнителни резервирања во текот на годината	6.191	4.355	10.628	-	-	-	21.174
-(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
-(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(6.118)	-	(9.752)	-	-	-	(15.870)
Состојба на 31 декември 2023	28.136	4.355	14.069	-	-	-	46.560
Состојба на 1 јануари 2024	28.136	4.355	14.069	-	-	-	46.560
-дополнителни резервирања во текот на периодот	6.162	-	14.173	-	-	-	20.335
(искористени резервирања во текот на годината)	1.942	(3.300)	-	-	-	-	(1.358)
(ослободување на резервирањата во текот на периодот)	(6.816)	(1.055)	(10.440)	-	-	-	(18.311)
Состојба на 31 декември 2024	29.424	-	17.802	-	-	-	47.226

39. Останати обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Тековна година 2023
Обврски кон добавувачите	25.075	93.002
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	3.715	5.113
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	8550	6.410
Краткорочни обврски кон вработените	627	643
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато	-	-
- Обврски кон клиенти по основ неизвршени исплати по наплати од странство	64.582	90.120
- Обврски по основ на даноци (различни од данок на добивка)	8.913	6.247
Вкупно останати обврски	111.462	201.535

40 .Запишан капитал
A. Запишан капитал

	во МКД		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Состојба на 1 јануари - целосно платени	307	-	6.757.351	5.557.351	-	-	2.078.316	1.708.148
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	307	-	6.757.351	5.557.351	-	-	2.078.316	1.708.148

Запишаниот капитал на Банката се состои од 6.757.351 обични акции. Номиналниот износ на секоја акција е 5 ЕУР. Сите издадени акции се целосно платени.

Во текот на 2024 Банката изврши зголемување на основачкиот капитал преку издавање на 1.200.000 акции. Акциите во целост се запишани на единствениот акционер на Банката.ПроКредит Холдинг АГ.

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Законска Резерва – Согласно локалната законска регулатива, Банката треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва се додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднакв на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за трговски друштва или со Статутот на Банката.

40 .Запишан капитал

Б. Дивиденди

Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Дивиденда по обична акција	-
Дивиденда по приоритетна акција	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Објавени дивиденди по 31 декември	-

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Дивиденда по обична акција	-
Дивиденда по приоритетна акција	-

Во текот на 2024 година Банката нема исплатени дивиденди.

В . Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	во илјади денари		во %	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
ПроКредит Холдинг АГ	2.078.316	1.708.148	100,00%	100,00%
Вкупно:	2.078.316	1.708.148	100,00%	100,00%

41. Заработка по акција

A. Основна заработка по акција

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето-добивка за годината	860.053	615.829
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	860.053	615.829

	<i>број на акции</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	6.757.351	5.557.351
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	6.757.351	5.557.351
Основна заработка по акција (во денари)	127	111

Износите на основна заработка по акција се искажани во финансискиот извештај во апсолутни износи.

41. Заработка по акција

Б. Разводната заработка по акција

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</i>		
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	860.053	615.829
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)	-	-
распределба во законска резерва	-	-
расходи по камата на хибридни инструменти	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	860.053	615.829

	<i>број на акции</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
<i>Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	6.757.351	5.557.351
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции		
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	6.757.351	5.557.351
Разводната заработка по акција (во денари)	127	111

42. Потенцијални и превземени обврски

a) Потенцијални обврски

Следната табела ги прикажува договорните износи на потенцијалните обврски на Банката.

42.1. Потенцијални обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Платежни непокриени гаранции во денари	202.194	230.187
во странска валута	609.340	502.562
во денари со валутна клаузула	52.280	55.299
Чинидбени непокриени гаранции во денари	1.513.227	1.275.002
во странска валута	203.910	158.151
во денари со валутна клаузула	10.743	11.129
Непокриени акредитиви во денари	-	-
во странска валута	61.534	38.803
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	2.990.369	3.068.937
Неискористени лимити на кредитни картички	47.650	35.512
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Преземени обврски за кредитирање	-	-
Останати непокриени потенцијални обврски	1.701.343	1.325.398
Издадени покриени гаранции	237.260	176.593
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	7.629.850	6.877.573
(Посебна резерва)	(29.424)	(28.136)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	7.600.426	6.849.437

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни.

42.1. Потенцијални обврски (продолжение)

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Гаранцијата е потенцијална обврска на Банката да плати во име на клиентот во случај клиентот (налогодавачот) да не ја исполни обврската наведена во гаранцијата. Ризикот на Банката да плати по основ на гаранцијата е ограничен за времетраењето на банкарската гаранција. Потенцијалната обврска на Банката да плати е обезбедена со соодветен колатерал во зависност од типот на гаранцијата, бизнисот, износот, рокот и кредитната анализа. Временскиот распоред за потенцијално плаќање по основ на гаранција зависи од исполнувањето или неисполнувањето на обврските од налогодавачот. Просечната рочност за гаранциите е генерално детерминирана од бизнис релациите и типот на гаранцијата, така да за платежните гаранции рочноста се движи во интервал од 6 – 12 месеци, за тендерските 2 - 4 месеци и за чинидбените 1 година. Сите превземени обврски по основ на гаранциите и акредитиви се неотповикливи, а во некои случаи условени со приложување на дополнителна документација за активирање на плаќањето. Непокриениот дел од гаранциите е прикажан во позиција останати непокриени потенцијални обврски.

Во однос на неискористени лимити на кредитни картички неизвесноста на одливите е лимитирана на рокот на важење на кредитните картички, кој е моментално две години т.е средствата да се на располагање на клиентот, а истите да не бидат искористени од негова страна. Според природата на овој тип на потенцијална обврска, износот на одливот е лимитиран со одобрениот лимит на користење на клиентот што ја намалува неизвесноста во поглед на износот на одливот од друга страна, според природата на кредитните картички кои се одобруваат врз основа на барање од клиентот временскиот распоред на секој од одливите е очекуван да биде на дневна основа. На позицијата неискористени пречекорувања по тековни сметки се вклучени и неискористените делови од кредитните линии и дозволените пречекорувања на клиентите.

42.2. Потенцијални средства

<i>Во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:	
ПроКредит Холдинг Германија	307.475
Европска банка за обнова и развој	338.223
Совет на Европска развојна банка	-
	-
Вкупно потенцијални средства	645.698

Банката има склучено рамковни договори за кредит за кои средствата не се искористени заклучно со 31.12.2024 со следните кредитори:

- Договор за револвинг кредитна линија со ПроКредит Холдинг потпишан на 30.07.2014 година на износ од 5.000.000 ЕУР;

43.Работи во име и за сметка на трети лица

Банката управува со средства во име и за сметка на трети лица (физички и правни лица) кои ги вложува во државни записи и државни обврзници.

	во илјади денари					
	Тековна година 2024			Претходна година 2023		
	средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-				
Депозити во странска валута	-	-		-	-	-
Кредити во денари	-	-		-	-	-
Кредити во странска валута	-	-		-	-	-
Други побарувања во денари	886.756	(886.756)		652.171	(652.171)	-
Други побарувања во странска валута	-	-		-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-		-	-	-
Депозити во странска валута	-	-		-	-	-
Кредити во денари	-	-		-	-	-
Кредити во странска валута	-	-		-	-	-
Други побарувања во денари	-	-		-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-		-	-	-
Старателски сметки	-	-		-	-	-
Останато	-	-		-	-	-
Вкупно	886.756	(886.756)		652.171	(652.171)	

Средствата не се во сопственост на Банката и не се прикажани во билансот на состојба. Банката не е изложена на кредитен ризик поврзан со овие вложувања поради тоа што не гарантира за нив. Меѓутоа Банката има доверителска должност соодветно да управува и да ги вложува паричните средства на клиентот.

За своите услуги Банката наплатува провизија која ја признава како приход во билансот на успех. Приходот и трошоците од средства вложени во име и за сметка на други се пресметуваат на посебна сметка за секој фонд и се исклучени од финансиските извештаи бидејќи не се во сопственост на Банката.

44. Транскации со поврзаните страни
А. Биланс на состојба

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2023						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	297.382	297.382
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	1.139	-	1.139
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	256	15.080	15.336
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	(20)	(32)	(52)
Останати средства	2.044	-	-	-	2.443	4.487
Вкупно	2.044	-	-	1.375	314.873	318.292
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	8.685	871.871	880.556
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	357.915	357.915
Субординирани обврски	687.418	-	-	-	-	687.418
Останати обврски	2.346	-	-	-	16.683	19.029
Вкупно	689.764	-	-	8.685	1.246.469	1.944.918
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Поседна резерва)	-	-	-	941	-	941
	-	-	-	(14)	-	(14)
Вкупно	-	-	-	927	-	927
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	307.475	-	-	-	-	307.475
Вкупно	307.475	-	-	-	-	307.475

44. Транскации со поврзаните страни
A. Биланс на состојба

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	454.626	454.626
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	9.201	-	9.201
потрошувачки кредити	-	-	-	96	-	96
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	4.098	-	4.098
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	4.072	-	-	(24.890)	(44)	(24.934)
Вкупно	4.072	-	-	(11.495)	456.824	449.401
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	8.899	254.108	263.007
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	687.418	-	-	-	-	687.418
Останати обврски	1.624	-	-	-	279.981	281.605
Вкупно	689.042	-	-	8.899	534.089	1.232.030
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	(3.884)	-	(3.884)
Вкупно	-	-	-	(3.884)	-	(3.884)
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	307.475	-	-	808	-	308.283
Вкупно	307.475	-	-	808	-	308.283

44. Транскации со поврзаните страни

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од транскациите со поврзаните страни

во илјади денари

2023

Приходи

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	95	3.342	3.437
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	20	4.778	4.798
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	115	8.120	8.235

Расходи

Расходи за камата	34.229	-	-	83	69.254	103.566
Расходи за провизии и надомести	9.528	-	-	-	58.305	67.833
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	(22)	4	(18)
Останати расходи	50.688	-	-	-	240.134	290.822
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	94.445	-	-	61	367.697	462.203

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

44.Транскации со поврзаните страни

Б.Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари

2024

Приходи

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	333	5.158	5.491
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	33	4.702	4.735
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	2.066	-	-	-	-	2.066
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.066	-	-	366	9.860	12.292

Расходи

Расходи за камата	33.496	-	-	210	45.184	78.890
Расходи за провизии и надомести	5.861	-	-	-	64.228	70.089
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	(1.063)	12	(1.051)
Останати расходи	57.645	-	-	-	287.799	345.444
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	97.002	-	-	(853)	397.223	493.372

44. Транскации со поврзаните страни

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2024	Претходна година 2023
Краткорочни користи за вработените	17.430
Користи по престанокот на вработувањето	-
Користи поради престанок на вработувањето	-
Плаќања на вработените врз основа на акции. подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции. подмирени со парични средства	-
Останато	-
Вкупно	17.430

45. Наеми

А . Наемодавател

А.1. Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2024	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
<hr/>				
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

А.2. Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2024	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
<hr/>				
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
состојба на 31 декември 2024							
состојба на 31 декември 2023							
Вкупно							

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

45.Наеми

Б.Наемател

Б.1.Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2024	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

45. Наеми

Б. Наемател

во илјади денари	Земји ште	Градежн и објекти	Транспорт ни средства	Мебел и канцеларис ка опрема	Останат а опрема	Други ставки на недвижности те и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем: Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2023	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2023	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување	-	-	-	-	-	-	-
во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на	-	-	-	-	-	-	-
загубата поради	-	-	-	-	-	-	-
оштетување во текот на	-	-	-	-	-	-	-
годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување	-	-	-	-	-	-	-
во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на	-	-	-	-	-	-	-
загубата поради	-	-	-	-	-	-	-
оштетување во текот на	-	-	-	-	-	-	-
периодот)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2023	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024	-	-	-	-	-	-	-

45.Наеми

Б2. Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2024	3.756	3.756	-	-
Вкупно	3.756	3.756	-	-
Состојба на 31 декември 2023	3.093	3.093		
Вкупно	3.093	3.093		

Вкупниот износ од обврски по неотповикливи оперативни наеми произлегува од закуп на деловен простор за извршување на основната дејност на Банката. Пресметката на износите во табелата погоре е направена според должината на отказниот рок договорен за соодветниот наем.

46. Плаќања врз основа на акции

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2024	Претходна година 2023
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	Тековна година 2024		Претходна година 2023	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината:				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-